



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република  
Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 25 февруари 1998  
Скопје  
Број 10  
Год. LIV

Аконтацијата за 1998 година изнесува  
7.200 денари. Овој број чини 150  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

244.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

## ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

### I

Извршувањето на казната затвор му се заменува со условна осуда за време на 1 година на осуденото лице.

1. Ристо Трајан Наумоски од Охрид, во траење од 3 месеци.

### II

Делумно се ослободуваат од извршување на казната затвор осудените лица

1. Павле Живко Радески од Гостивар, во траење од 3 месеци.

2. Рамадан Асан Бекири од с. Градец, во траење од 3 месеци.

### III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-87  
13 февруари 1998 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Киро Глигоров, с.р.

245.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.02.1998 година, донесе

## ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „АЛЕКСАНДАР ТУ- РУНЦЕВ“ С. КУКУРЕЧАНИ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Александар Турунцев“ с. Кукуречани, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 25.03.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1147/1  
16 февруари 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

246.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.02.1998 година, донесе

## ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Свети Климент Охридски“ во Битола, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 23.01.1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1128/1  
16 февруари 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

247.

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 52/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.02.1998 година, донесе

## РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАНАДА

1. Владата на Република Македонија за почесен конзул на Република Македонија во Канада, со седиште во Торонто, го именува

– Џон Лазо Битов, канадски бизнисмен.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-474/2  
16 февруари 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

248.

Врз основа на член 27, став 1, точка 3) и став 4 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.1998 година, донесе

## РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ И ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦА- РИНА

1. Со ова решение се ослободуваат од плаќање царина производите за материјални резерви за потребите на одбраната, како и предметите и опремата кои не се произведуваат во Република Македонија врз основа на член 27, став 1, точка 3) и став 2, точки 2) и 3) од Законот за царините и тоа:

Тарифен број	Наименување	Количина	
		МВР	МО
1	2	3	4
0102	Живи животни, вид говеда		3.000 грла
0103	Свињи живи:		100 грла
0106	Други животни, живи (кучиња)		200 грла
0201	Месо говедско, свежо или разладено	-	250 т
0202	Месо говедско смрзнато	-	200 т.
02.03.	Месо свинско, свежо, разладено или смрзнато	-	150 т.
0207	Месо и јастиви отпадоци од живина од тарифен број 01 - 05, свежи, разладени или смрзнати.	-	20 т.
0302	Риби, свежи или разладени, освен рибни филети друго рибно месо од тарифен број 03.04	-	30 т.
0303	Риби, смрзнати	-	100 т
0304	Рибни филети и друго рибно месо (немелено или мелено), свежо, разладено или замрзнато:	-	50 т.
ГЛАВА 4	Млеко и производи од млеко: живински и птичји јајца, природен мед, јастиви производи од животинско потекло, неспоменати ниту опфатени на друго место	-	200 т
0405	Путер и други маснотии и масла добиеени од млеко, млечни премази.		
0405 10	- Путер		
0813	(маслац во 20гр. паковање) Овошје, суво, освен она што се распоредува во тар. број 0801 до 0806; мешаници на јадчесто овошје или суво овошје од оваа глава:	50т.	50т.

1	2	3	4
0813.20 00 00	- Сливи		50 т.
0904	Пипер од родот Пипер,сува, кршена или мелена пиперка од родот Цапсициум или од родот Пимента - Пипер (црн пипер)		
0904.110000	-- Некршен ниту мелен		12 т.
0904 12 0000	-- Кршен или мелен		12 т.
1604	Приготвени или конзервирани риби; кавијар и замена за кавијар приготвени од рибини јајца:		
1604.130000	-- Сардини, сардинели и папалини	40 т.	200 т.
1701	Шеќер од шеќерна трска или од шеќерна репка и хемиски чиста сахароза, во цврста состојба:		
1701 99	-- Друго:		
1701 991000	--- Бел шеќер		300 т.
1805	Какао во прав, без додатен шеќер или други материи за засладување		25 т.
2309	Производи што се употребуваат за исхрана на животните		
2309 10 00 00	- Храна за кучиња и мачки, приготвена за продажба на мало	200т.	200 т.
2501	Сол (вклучувајќи сол за јадење и денатурална сол) чист натриумхлорид, вклучуваќи во воден раствор или со додаток на антиагломерациони средства или на средства на подобра флуидност		
2501 00 51 00	--- Денатурирана или за индустриски потреби (вклучувајќи и пречистување), освен за конзервирање и приготвување на храна за луѓе или за животни		300 т.

1	2	3	4
2501 00 91 00	---- Сол, погодна за човечка исхрана		150 т.
2710	Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали, освен сурови; производи од друго место неспомнати или опфатени, кои содржат по маса 70% или повеќе масла добиени од битуменозни минерали, ако овие масла представуваат основни состојки на овие производи:	100т.	120 т.
ГЛАВА 28	Неорганички хемиски производи; органички или неорганички соединенија од благородни метали, од метали на ретки во земјата, од радиоактивни елементи или од изотопи	10 т.	20 т.
ГЛАВА 29	Органички хемиски производи	10 т.	
ГЛАВА 30	Фармацевтски производи	20 т.	100 т.
3002	Човечка крв; животинска крв подготвена за употреба во терапевтски, профилактски или дијагностички цели; анти-серуми или други фракции на крв и модификувани имунолошки производи, без оглед на тоа дали се добиени или не се добиени со биотехнолошки процеси; вакцини, токсини, микробски култури (освен квасец) и слични производи:	500 пак.	
3204	Синтетички органички материи за бојосување, хемиски определени или неопределени; препарати врз база на синтетички органички материи за бојосување наведени во забелешката 3 кон оваа глава; синтетички органички производи што се употребуваат како средства за флуоресценција или како луминофили, хемиски определени или неопределени:	215 лит.	
3403	Препарати за подмачкување (вклучувајќи препарати врз база на масло за ладење, калење или препарати против		

1	2	3	4
	рѓа или корозија или препарати за ослободување на калапи, врз база на средства за подмачкување) и препарати што се употребуваат за замаслување или мастење на текстилни материјали, кожз крзно или други материјали, но исклучувајќи ги препаратите што содржат, како основни состојки, 70% или повеќе по маса на масло од нафта или масла добиени од битуменозни минерали:	1000 лит	
3407.00	Маси за моделирање, вклучувајќи приготвени за детска забава; препарати тн. "забарски восоци" или како "смеси за забарски одпечатоци" во сетови, во пакување за продажба на мало или во форма на плочки, подковички, подковички стапчиња или др. слични форми; препарати за употреба во забарството, врз база на гипс (печен гипс или калциум сулфат):	300 кг.	500 кг
ГЛАВА 35	Белтачински материи, модификувани скрбови; лепила, енцими	500 кг.	500 кг
3506	Подготвени лепила и други подготвени средства за лепење, на друго место неспомнати или опфатени; производи погодни за употреба како лепила или средства за лепење, подготвени за продажба на мало како лепила или средства за лепење, во пакување со нето маса до 1 кг:	5.000пар	
3701	Фотографски плочи и планфилмови, осетливи на светлост, неосветлени, од кој и да било материјал освен од хартија, картон или текстил; планфилмови за моментна (брза) фотографија, осетливи на светлост, неосветлени, во касети или без касети	1 т.	1 т.

1	2	3	4
3702	Фотографски филмови во ролни осетливи на светлост, неосветлени, од кој и да било материјал, освен од хартија, картон или текстил; филмови во ролни за моментни (брзи) фотографии, осетливи на светлост, неосветлени	1 т.	1 т.
3702	Фотографски филмови во ролни осетливи на светлост, неосветлени, од кој и да било материјал, освен од хартијаа, картон или текстил; филмови во ролни за моментни (брзи) фотографии, осетливи на светлост, неосветлени	1 т	1 т.
3703	Фотографска хартија, картон и текстил, осетливи на светлост, неосветлени:	30.000 м2	
3704.00	Фотографски плочи, филмови, хартии, картон и текстил осветлени но неразвиени	1 т.	1 т.
3705	Фотографски плочи и филмови, осветлени и развиени, освен кинематографски филм:		500 пар.
3707	Хемиски препарати за фотографски намени (освен лакови, лепила, средства за лепење и слични препарати); неизмешани производи за фотографска употреба, подготвени во умерени дози или подготвени за продажба на мало во форма готова за употреба:	20 т.	1000 литри
ГЛАВА 38	Разни производи на хемиската индустрија	1 т.	1 т.
3902	Полимери на пропилен или на други олефини, од примарни форми:	45.000 кг.	
3912	Целулоза и нејзини хемиски деривати, на друго место неспомнати или неопфатени, во примарна форма:	1000 рол..	
3918	Прекривки за подови од пластични маси, несамолепливи или самолепливи, во ролни или во форма на плочи; тапети		

1	2	3	4
	зазидови или тавани, дефинирани со забелешката 9 од оваа глава:		5.000 м2
3919	Самолепливи плочи, листови, филмови, фолии, ленти други слични форми, од пластични маси, вклучувајќи ги и оние во ролни:	1.500.000п	500 пар.
3920	Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични маси, што не се со клеточна структура, незајакнати, неламинирани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали:		500 пар.
3921	Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични маси:	50.000 м2	
3922	Кади, туш-кади, лавабоа, бидеа, клозетски шољи, седишта и капаци, водоказанчиња и слични санитарни производи, од пластични маси	500 пар	800 пар
3924	Трпезни садови, кујнски садови, и прибор, други производи за домаќинство и тоалетни производи од пластични маси	5 т.	10 т.
3926	Други производи од пластични маси и производи од други материјали од тар. број 3901 до 3914:		2.000 м.
4009	Цевки и црева од гума, освен од тврда гума, со прибор или без прибор (на пр. спојници, колена, прирабници):	700 пар.	
4011	Нови надворешни пнеуматски гуми вклучувајќи и јубелс гуми	1.000 пар.	1000 пар.
4013	Внатрешни гуми	1.000 пар.	1000 пар.
4014	Хигиенски и фармацевтски производи (вклучувајќи цуцли), од гума освен од тврда гума, со прибор или без прибор од тврда гума	1 т.	700 кг.
4015	Предмети за облека и прибор за облека (вклучувајќи и нарак-вици) за сите видови намени, од гума, освен од тврда гума:	8.000 пар.	32.000 пар.

1	2	3	4
4016	Други производи од гума, освен од тврда гума:		10.000 пар.
4202	Ковчези, куфери, несесери, аташе-куфери, актен-чанти, школски чанти, футроли за наочари, футроли за двогледи, футроли за фотоапарати, футроли за музички инструменти, футроли за пушки, футроли за пиштоли и слични контејнери; патни торби, тоалетни торби, ранци, женски чанти, торби за купување, портмонеа за банкноти, портмонеа за метални пари, футроли и корица за мапи или документи, табакери, кеси за тутун, торби за алат, спортски торби, торби за шишиња, кутии за накит, кутии за пудра, кутии за прибор за јадење и слични контејнери, од кожа или вештачка кожа, од фолии од пластични маси, од текстилни материјали од вулканфибер или од картон, или нецелосно или претежно прекриени со овие материјали или со хартија:		5.000 пар.
4203	Облека и прибор за облека од кожа или вештачка (реконстуирана) кожа	5 т.	10 т.
4204.00	Производи од кожа или вештачка кожа што се употребува во машини или во механички уреди или за други технички цели	20 т.	50 пар..
4205	Други производи од кожа или од вештачка кожа	60 пар.	
4809	Карбон хартија, самокопирачка хартија и други хартии за копирање или пренесување (вклучувајќи и премачкана или импрегнирана хартија за матрици за умножување или офсет плочи), печатена или непечатена, во ролни или листови:		30.000 пак.
4816	Карбон хартија, самокопирачка хартија и други хартии за		



1	2	3	4
	копирање и пренесување (освен оние од тар. број 4809), матрици за умножување и офсет плочи, од хартија, во кутии или без кутии:	50.000 пак.	10.000пак.
4818	Тоалетна хартија и слична хартија, целулозна вата или листови и ленти од целулозни влакна, што се употребуваат во домаќинството или за санитарни потреби, во ролни со ширина до 36 см, или сечени по големина или форма; шамивчиња, ливчиња за симнување на шминка, крпи, прекривки за маса, сервиети, пелени за бебиња, тампони, чаршафи за кревет и слични предмети за домаќинство, санитарна или болничка употреба, предмети за облекување и прибор за облекување, од хартиена маса, хартија, целулозна вата, од листови или ленти од целулозни влакана.	5т.	5т.
4823	Друга хартија, картон, целулоза вата и листови и ленти од целулозни влакна, сечени во определени големини или форми, други производи од хартиена маса, хартија, картон, целулозна вата или листови или ленти од целулозни влакна	10 т.	5 т.
4901	Печатени книги, брошури, летоци и сл печатени материјали, вклучувајќи и слободни листови.	1 200 пар	
4905	Географски и хидрографски карти и слични карти од сите видови, вклучувајќи атласи, ситни карти, топографски планови и глобуси, печатени	200 пар.	200 пар
5101	Волна, невлачена и нечешлана	300 т.	300 т.
5201	Памук, невлачен или чешлан	20 т.	20 т.
5203 00	Памук, влачен или чешлан	20 т	20 т.
5503	Синтетички влакна сечени, невлачени, нечешлани ниту преработени поинаку за предење	20 т	10 т.

1	2	3	4
5506	Синтетички влакна сечени, влачени, чешлани ниту преработени поинаку за предење	20 т.	5т.
5607	Канапи, јажиња, ортоми и кабли, вклучувајќи плетени, импрегнирани, превлачени, прекриени, обложени со гума или пластична маса:	5 т.	5 т.
5906	Каучукувани или гумирани текстилни ткаенини	20.000 м.	10.000 м..
5909	Цевки и црева за пумпи и слични цевкини црева од текстилен материјал, вклучувајќи обложени и армирани, со или без прибор од друг материјал:		2.000 м.
6002	Други плетени или хеклани материјали:		
6002 10	- Од ширина до 30см, со содржина од 5% или повеќе по маса еластомерно предиво или нишки од каучук или гума:		30.000 пар.
6103	Облека, комплети, јакни, сакоа, панталони со пластрон или прерамки, брич - панталони и шорцеви (освен гаѓи за капење) за мажи или момчиња, плетени или хеклани:	20 пар.	
6110	Џемпери со или без закопчување, полувери, елеци, и слични производи, плетени или хеклани:	2 00пар.	
6203	Капути, наметала, пелерини, ветровки со качулка од типот анорак (вклучувајќи скијачки јакни), ветровки со или без постава и влошки и слични производи, за жени или за девојчиња, освен производите од тар. број 6204:	5.000 пар.	
6211	Тренерки, скијачка облека и гаќи или костими за капење; друга облека:		
6211.20	- Скијачка облека		600 пар.
6307	Други готови производи, вклучувајќи модни кроеви за облека:		

1	2	3	4
6307 20	- Елеци и појаси за спасување - Гњурачка облека	200 пар.	200 пар.
6307 90	- Друго (здравствени маски за лице)		500 пар.
6401	Водонепропустливи обувки со ѓонови и со лице (горниште) од каучук, гума или пластична маса, чие лице не е прицврстено за ѓонот ниту споено со него со шиење, ковање со заковки или шајки, со помош на шрафови, чепови или со слични постапки:	300 пар.	
6402	Други обувки со ѓонови и со лице (горниште) од каучук, гума или пластична маса:		
6402 12	- Спортски обувки: -- Обувки за скијање, обувки за ски-крос и чизми за снежни даски:		
6402 12 10	--- Обувки за скијање и обувки за ски-крос	500 пар.	500 пар.
6404	Обувки со ѓонови од каучук, гума, пластична маса, од кожа или вештачка кожа и со лице (горниште) од текстилни материјали:		
6404 11	-- Спортски обувки; патики за тенис, кошарка, гимнастика, тренинг и слично		30.000 пар.
6506	Други покривачи за глава, вклучувајќи поставени или украсени:	1.000 пар.	
6812	Преработени азбестни влакна; мешаници врз база на азбест или врз база азбест и магнезиум карбонат; производи од тие мешаници или од азбест (на пр. нишки, ткаенини, облека, покривка за глава, обувки, затиначи), зајакнати или не зајакнати освен производите од тар. бр. 6811 или 6813:	2.000 пар.	
7017	Производи од стакло за лабораториски, хигиенски или фармацевтски цели, градуирани или неградуирани, баждарени или небаждарени	1 т.	1т..

1	2	3	4
7307	Прибор за цевки (на пр. спојници, колена, муфови), од железо или од челик:	5.000 пар.	5.000пар.
7309	Резервоари, танкови, бочви и слични контејнери за кои и да било материјал (освен компримирани или течни гасови), од железо или челик, со зафатнина поголема од 300 литри, со или без облоги или топлотна изолација, но неопремени со механички или термички уреди:	500 пар	200 пар.
7310	Тенкови, буриња, бочви, лимени кутии и слични контејнери за кои и да било материјал (освен компримирани или течни гасови), од железо или челик, со зафатнина до 300 литри, со или без облога или топлотна изолација, но неопремени со механички или термички уреди:		500 пар.
7311	Контејнери за компримирани или течни гасови, од железо или челик:	40 пар.	
7315	Синдири и нивни делови, од железо или челик:		1.000 пар.
7317.00	Шајки, клинци, клинчиња за цртачки табли, брандовидни шајки, зашилени крампони (освен оние од тарифен број 83.15) и слични предмети, од железо или челик, со или без глава од друг материјал, исклучувајќи такви производи со глави од бакар	1 т.	1т.
7318	Завртки, навртки, тирфони, завртки со кука, заковки, затезни клиниви, расцепки, подлошки (вклучувајќи еластични подлошки) и сл. производи, од железо или челик:	2280000 пар.	
7323	Трpezни, кујнски и други производи за домаќинство нивни делови, од железо или челик; волна од железо или челик; сунѓер за миeње садови и перничиња за триење или поли-		

1	2	3	4
	рање, нараквици и слични за железо или челик	5 т.	5 т.
7326	Други производи од железно или челик:	60 пар.	50 пар.
7408	Жица од бакар:	200 кот.	
7507	Цевки и прибор за цевки и прибор за цевки (на пример, спојници, колена, муфови од никел:		1.000 пар.
7606	Плочи, лимови и ленти, од алуминиум, со дебелина над 0,2 мм.		
7606 910000	-- Од нелегиран алуминиум	200.000 пар.	
7615	Трpezни, кујнски и други про- изводи за домаќинство и нивни деловни делови, од алуминиум; сунѓери за рибање садови и перничииа за рибање или по- лирање, нараквици и слично, од алуминиум; санитарни предмети и нивни делови од алуминиум:	5 т.	5т
7616	Други производи од алуминиум:	50 пар.	
82.	Алати, ножарски производи, лажици и вилушки од прости метали	5 т.	2т..
8301	Катанци и брави (за клуч, шифра или електрични) од прости метали; затвораи и опкови со затвораи, кои имаат вградени брави, од прости метали: клучеви за кои и да е од споменатите производи од прости метали	2.000 пар.	2.000 пар
8302	Окови, прибор и слични произ- води од прости метали, за ме- бел, врати, скалила, прозорци, ролетни, каросерии, седларски стоки, куфери, сандаци, кутии или слично; тркалца (за мебел и сл.) со елементи за прицврсту- вање од прости метали; авто- матски затвораи на врати од прости метали:		1.000 пар.
8403	Котли за централно греење. освен котлите од тар. број 8402:	10 пар.	10 пар.
8404	Помошни уреди за котли од тар.број 8402 или 8403 (на		

1	2	3	4
	пример, економајзери, прегрејувачи, отстранувачи на саѓи, рекуператори на гас): кондензатори за енергетски единици на водена или друга параа:		1.000 пар.
8407	Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со помош на свеќичка со наизменично или обратно движење на клипот	25 пар.	25 пар..
8408	Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со помош на компресија (дизел или полудизел мотори)	25 пар.	25 пар.
8409	Делови погодни исклучиво или главно за моторите од тарифен број 84.07 или 84.09	1.000 пар.	1.000 пар.
8411	Турбомлазни мотори; турбо пропелерни мотори и други гасни турбини	30 пар.	30 пар.
8413	Пумпи за течности, опремени или неопремени со мерни уреди; елеватори на течности:	500 пар.	200 пар.
8414	Воздушни или вакуум пумпи, воздушни или гасни компресори и вентилатори; вентилациони или рециркулациони отстранувачи на мирис со вграден вентилатор, вклучувајќи ги оние опремени со филтер:	500 пар	1.000 пар.
8415	Уреди за климатизација, со вентилатор на моторен погон и за елементи на менување на температурата и влажноста, вклучувајќи машини во кои влажноста не може посебно да се регулира	500 пар.	500 пар..
8416	Горилници за ложишта на течно гориво, на цврсто гориво во прав или на гас; механички уреди за ложење, вклучувајќи нивни механички решетки, механички отстранувачи на пепел и слични уреди:		1.000 пар.
8418	Фрижидери, замрзнувачи и други уреди за ладење или замрзнување, електрични или други; топлотни пумпи освен		

1	2	3	4
8419	уреди за климатизација од тарифен број 84.15 Машини, уреди или лабораториска опрема (вклучувајќи и електрично загревани), за обработка на материјали со промена на температурата, како што е греење, варење, пржење, дестилација, ректификација, стерилизација, пастеризација, парење, сушење, евапоризација, вапоризација, кондензација или разладување, освен машини или уреди за домаќинството; проточни или акумулациони греачи за вода, неелектрични:	100 пар.	100 пар.
8421	Центрифуги, вклучувајќи центрифуги за сушење; уреди за филтрирање или пречистување, на течности или гасови:		100 пар.
8422	Машини за миење садови, машини за чистење и сушење на шишиња и други садови, машини за полнење, затварање, херметичко затварање, капсирање и етикетирање на шишиња, лименки кутии, вреќи и на други контејнери; други машини за пакување или завиткување; машини за газирање на пијалоци	100 пар.	40 пар.
8423	Ваги (освен ваги со осетливост до 5 центриграми) вклучувајќи и машини за броење и контрола што работат врз база на мерење на масата; тегови за ваги од сите видови	50 пар.	50 пар.
8424	Механички уреди (со или без рачен погон) со исфрлање, дисперзија или распрскување на течности или прав; апарати за гаснење пожари, наполнети или ненаполнети; пиштоли за прскање и слични уреди; машини за исфрлање на пареа или песок и слични машини за исфрлање на млаз	3.000 пар.	1.000 пар

1	2	3	4
8425	Дигалки - макари и чекреци; хоризонтални и вертикали витла; дигалки за големи товари со мала височина на дигање:	40 пар	20 пар.
8426	Дигалки, вклучувајќи кабел-дигалки; портални дигалки, портални автокари и автокари опремени со дигалки:		20 пар.
8427	Вилушки; други автокари со уреди за дигање или манипулација	10 пар.	6 пар.
8428	Други машини за дигање, манипулација, натовар или истовар (на пр. лифтови, подвижни скали, транспортери и жичарници):	20 пар.	50 парчиња
8429	Булдожери, англодозери, гредери, порамнувачки, скрепери, багери, натоварувачки со лопата, машина за набивање и друмски ваљаци, самоодни	20 пар.	30 пар.
8430	Други машини за рамнење, стругање, копање, набивање, вадење или дупчење земја, минерали или руди; макар и машини за вадење шипови снежни плугови и дувалки за снег:		20 пар.
8431	Делови погодни за употреба исклучително или главно со машини од тар. број 8425 до 8430:		1.000 пар.
8432	Машини за подготвување и култивирање на земја во земјоделството, холтикултурата или шумарството, валјаци за тревници или спортски терени:		30 пар
8433	Машини за берба, жетва или вршидба, вклучувајќи и преси за балирање на слама или на сточна храна; тревосекалки; машини за чистење, сортирање или селекција на јајца, овоштје или други земјоделски производи, освен машините од тар. број 8437:		10 пар
8436	Други машини за земјоделството, хортикултурата, шумарството, живинарството или		



1	2	3	4
	пчеларството, вклучувајќи и уреди за ртење снабдени со механичка или термичка опрема; инкубатори и топли батерии за пилиња:		
8436.80	- Други машини		10 пар.
8438	Машини неспомнати ниту опфатени во други тарифни броеви на оваа глава, за индустриско подготвување или производство на храна или пијалоци, освен машините за екстракција или подготвување на животински или растителни масти или масла:		
8438.10	- Пекарски машини и машини за производство на макарони, шпагети и слични производи:		10 пар.
8440	Книговезачки машини, вклучувајќи и машини за прошивање на книги		10 пар.
8441	Други машини за преработка на хартиена маса, хартија или картон, вклучувајќи и машини за сечење од сите видови:		
8441.10	- Машини за сечење:		10 пар.
8442	Машини, апарати и уреди (освен салатните машини од тарифен број 84.56 до 84.65), за леење и набирање букви, за подготвување или изработка на клишеа, плочи, цилиндри и други печатарски форми; печатарски букви, клишеа, плочи, цилиндри и други печатарски форми; клишеа, плочи, цилиндри и литографски камења, подготвени за печатарски цели (на пример брусени, назрничени или полирани)	10 пар.	
8443	Машини за печатење, машини за помошна употреба при печатење	10 пар.	10 пар.
8450	Машини за перење, за домаќинство и пералниците, вклучувајќи машини кои перат и сушат	50 пар	50 пар.
8451	Машини (освен машините од тарифен број 84 50) за перење,		

1	2	3	4
	чистење, цедење (алишта), сушење, пеглање (вклучувајќи преси за фиксирање) белење, бојосување, апретирање, довршување, превлачување или импрегнирање на текстилно предиво, ткаенини, плетеници и друго или на готови текстилни предмети и машини за нанесување подлогата што се користи во производството на на подни покривки, како што е линолеум; машини за намотување, одмотување, свиткување, сечење или запчесто изрежување на текстилни ткаенини	50 пар.	20 пар.
8452	Машини за шиење, освен машините за прошивање на книги од тарифен број 8440; мебел, пултови и капаци предвидени за машини за шиење; игли за машини за шиење	10 пар	10 пар.
8453	Машини за подготвување, штавење и обработка на сурови или штавени кожи (со или без длака) за производство или поправање на обувки или други предмети од сурова или штавена кожа	10 пар	10 пар.
8452	Машини за шиење, освен машините за прошивање на книги од тар. број 8440; мебел, постаменти и капаци специјално предвидени за машини за шиење; игли за машини за шиење:		
8456	Алатни машини за обработка на материјали од сите видови со симнување на материјали со ласер или друг светлосен и фотосни сноп, со ултра-звук, електроерозија, електрохемика постапка, електронски сноп, со јонски сноп или со млаз на плазма	50 пар.	5 пар.
5 пар.	Стругови за обработка на метали	5 пар.	

1	2	3	4
5 пар.	Алатни машини за обработка на метали со симнување на струганици (вклучувајќи машини со работни единици на водилки; со дупчење со проширување на отвори (на стружење или глодање) со глодање; врежување или нарежување на навои, освен, стругови од тарифен број 84.58	5 пар.	
20 пар. 8462	Алатни машини за чистење, острење, брусење, хоновање, лепење, полирање, или поинаку добрување на метали, на ситерување, метални карбиди или на кермити со помош на брусеве, абразиви или производи за полирање, освен машини за изработка на запченици со режење, брусење или довршување на запченици од тарифен број 84.61	10 пар.	
8463	Алатни машини (вклучувајќи преси) за обработка на метали со слободно ковање или со ковање во калапи; алатни машини (вклучувајќи преси) за обработка на метали со свиткување, превиткување; испарување, порамнување, просечување или исечување, отсечување со симнување, преси за обработка на метали или на метални карбиди што не се претходно спомнати	15 пар.	5 пар.
8464	Други алатни машини за обработка на метали, синтерувани метални карбиди или на кермети, без симнување на струганица	10 пар.	5 пар.
8465	Алатни машини за обработка на камен, керамика, бетон, азбестцемент и слични минерални материјали или за обработка на стакло на ладно	5 пар.	5 пар.
	Алатни машини (вклучувајќи машини за спојување со шајки, жичени конци со лепење или на друг начин) за обработка на		

1	2	3	4
8466	дрво, плута, коски, тврда гума, тврда пластика или на слични тврди материјали Целови или прибор погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар.број 8456 до 8465, вклучувајќи и држачи на работни прдмети или алати, самоотварачки глави за режење на навои, разделени глави и други специјални додатни уреди за алатни машини; држачи на алати за кои и да е вид алати, кои при работа се држат в рака:	5 пар.	5 пар.
8467	Рачни алатки, пневматски, хидраулични или со вграден неелектричен мотор:	10 пар.	30 пар.
8468	Машини и апарати за лемење и заварување вклучувајќи ги и оние што можат да режат освен машини од тарифен број 85.15. машини и апарати на гас за површинско калење	10 пар.	10 пар.
8469	Машини за пишување и машини за обработка на текст	200 пар.	50 пар.
8470	Машини за сметање, книговодствени машини, регистер каси, машини за франкирање, машини за издавање карти и сл. машини со вграден уред за сметање, регистар каси	200 пар.	200 пар.
8471	Машини за автоматска обработка на податоци и нивни евиденции, магнетни или оптички читачи машини за препишување на податоци на носители на податоци во подрана форма и машини за обработка на такви податоци, неспоменати или неопфатени на друго место	300 пар.	100 пар.
8472	Други канцелариски машини (на пр: машини за умножување, хектографски или на матрици, машини за адресирање, автоматски машини за исплата на банкноти, машини за сортирање, броење и завиткување на		

1	2	3	4
8473	метални пари, машини за острење на моливи, машини за преформирање и спојување на жичени копци	50 пар.	50 пар
8477	Делови и прибор (освен прекривач, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. број 8469 до 8472:	200 пар.	15 пар.
8479	Машини за обработка на гуми или пластична маса или за изработка на производи од тие материјали, неспоменети ниту опфатени на друго место во оваа глава	10 пар.	10 пар.
8481	Машини и механички уреди со посебни функции, неспоменати ниту опфатени на друго место во оваа глава:	50 пар.	
8501	Славини, вентили и слични уреди за цевоводи, котли, резервоари, каци или слично, вклучувајќи и вентили за намалување на притисокот и термостатички управувани вентили:	1000 пар.	2.000 пар.
8502	Електромоторни и електрични генератор освен генераторски агрегат	100 пар.	200 пар.
8503	Електрични генераторски агрегати и ротациони конвектори (претварачи)	100 пар.	150 пар.
8504	Делови погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. број 8501 или 8502		100 пар.
8506	Електрични трансформатори, статички конвертори (на пример: исправачи) и индуктивни калеми	20 пар.	20 пар.
8507	Примарни келии и примарни батерии	2.000 пар.	2000 пар.
8508	Електрични апарати, вклучувајќи сепаратори за нив, правоаголни или не, вклучувајќи и квадратни	1.000 пар.	500 пар.
	Електромеханички алат за работа во рака на вграден електромотор	50 пар.	50 пар.

1	2	3	4
8509	Електромеханички апарат за домаќинство, со вграден мотор	100 пар.	100 пар.
8510	Апарати за бречење, апарати за потпишување и стрижење, со вграден електромотор:		100 пар.
8511	Електрична опрема за палење или задвижување на мотори со внатрешно согорување што се палат со помошна свеќички или на компресија (на пример, магнети за палење, динамо магнети, калеми за палење, свеќички за палење и свеќички за загревање, електро-задвижувачки генератори (на пример, динамо машини и алтернатори), и реглери за нив:		10 пар.
8512	Електрична опрема за осветлување и сигнализација (освен производите од тарифен број 85.39), брисачи за стакло, уреди за одмрзнување и уреди за одмаглување на велосипеди и моторни возила	500 пар.	500 пар.
8513	Преносни електрични светилки со сопствен извор на енергија (на пример: суви батерии, акумулатори и електромагнетни) освен опремата за осветлување од тарифен број 85.12	2.000 пар.	2.000 пар.
8515	Машини и апарати за меко и тврдо лепење и заварување, електрични (вклучувајќи електрично загреван гас), леарски или врз принципот на друга светлост или фотонски сноп, ултразвук, електронски сноп, магнетни импулсни или лак за плазма, вклучувајќи ги и оние што можат да вршат сечење, електрични машини и апарати за врело прскање на метали и на синтерувани метални карбиди	50 пар.	50 пар.
8516	Електрични проточни и акумулациони грејачи за вода и потоцувачи грејачи; електрични		

1	2	3	4
	апарати за греење простории и електрични уреди за греење почва; електротермички апарати за сушење коса, апарати за ондулација и апарати за сушење раце; електрични пегли, други електрични уреди за домаќинство; електрични грејни отпорници, освен оние од тарифен број 85.45	200 пар.	200 пар.
8517	Електрични апарати за жична телефонија и телеграфија, вклучувајќи такви апарати за жични системи со носечка струја	1.000 пар.	1.000 пар.
8518	Микрофони и нивни стативи; звучници, вклучувајќи и звучници во звучни кутии; наглавни слушалки, слушалки за едно уво и комбинации со микрофон; аудиофреквентни електрични засилувачи; електрични комплекти за засилување на звукот:	1.000 пар.	300 пар.
8519	Грамофони, со или без сопствен засилувач, касетофони и други апарати за репродукција на звук што немаат вграден уред за снимање на звук:		100 пар.
8520	Магнетофони и други апарати за снимање на звук, вклучувајќи и апарати со вградени уреди за репродукција на звук:		200 пар.
8521	Апарати за снимање и репродукција на слика, со или без вграден видео тјунер:	100 пар.	100 пар.
8522	Делови и прибор на апарати погодни за употреба само или главно со апаратите од тар.број 8519 до 8521:		1.000 пар.
8523	Подготвени не снимани подлоги за звучни снимања на други феномени, освен производителите од Глава 37:	5.000 пар	50 пар.
8524	Плочы, ленти други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпеча-		

1	2	3	4
8525	тоци за производство на плочи, освен производите од Глава 37: Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфија, радиодифузија или телевизија, вклучувајќи со вграден приемник на апарат за снимање или репродукција на звук, телевизиски камери	200 пар	100 пар.
8526	Радари, помошни уреди за радионавигација, и уреди за радиодалечинско управување	1.000 пар.	500 пар.
8527	Приемници за радиотелефонија, радиотелеграфија и радиодифузија вклучувајќи и приемници комбинирани во исто куќиште со апарат за снимање или репродукција на звук или со часовник	100 пар.	50 пар.
8528	Телефонски приемници (вклучувајќи видеомонтори), комбинирани или некомбинирани во исто куќиште со радиоприемници или апарати за снимање или репродукција на звук или слика	500 пар.	300 пар.
8529	Делови погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тар.број 8525 до 8528:	200 пар.	200 пар.
8530	Електрична опрема за сигнализација, сигурност управување или контрола на сообраќајот на железнички пруги, трамвајски пруги, друмови, внатрешни водени патишта, паркиралишта, пристанишни инсталации или аеродроми) освен опремата од тарифен број 86.08.	1.000 пар	1.000 пар.
8531	Електрични апарати за звучна или визуелна сигнализација (на пример: звона, сирени, индикаторски табли, алармни апарати и заштита од кражба или пожар), освен на оние од тарифен број 85.12 и 85.30.	100 пар.	100 пар.
		100 пар.	100 пар.



1	2	3	4
8532	Електрични кондензатори, константни, променливи или дотерливи (однапред дотерана)	1.000 пар.	1.500 пар.
8533	Електрични одпорници (вклучувајќи и реостати и потенциометри), освен грејни одпорници.		100 пар.
8534.00	Печатени кола	2.000 пар.	3000 пар.
8535	Електрични апарати за вклучување и исклучување или заштита на електрични струјни кола или за остврување на приклучување за или во електрични струјни кола (на пример. прекинувачи на напон, придушувачи на бранови во висока фреквенција, вклучници и разводни кутии) за напони над 1000 В	2.000 пар.	1.000 пар.
8536	Електрични апарати за вклучување и исклучување или за заштита на електрични струјни кола или за остварување на приклучување на приклучување за или во електрични струјни кола (на пример, прекинувачи, релеи, осигурувачи, бранови со висока фреквенција вклучници и штекери, сијалични грла и разводни кутии), за напони до 1000В:		50 пар.
8537	Табли, плочи (вклучувајќи плочи за нумеричко управување), пултови, столови, ормани и други основи, опремени со два или повеќе производи од тарифен број 85.35 и 85.36, за електрично управување или разведување на електрична струја, вклучувајќи ги и оние со вградени инструменти и апарати од глава 90, освен комутационите апарати од тарифен број 85.17	10 пар	50 пар.
8538	Делови погодни за употреба исклучиво или главно со апаратите од тарифен број 85.35, 85 36 и 85.37	1 т.	1 т.

1	2	3	4
8539	Електрични сијалици со влакна и електрични сијалици со празнење, вклучувајќи затворени рефлекторски влошки со вградени сијалици, ултравиолетни и инфрацрвени сијалици; рачни сијалици	5.000 пар.	10.000 пар.
8540	Термојонски, ладнокатодни и фотокатодни, електронски цевки (на пример: вакумски цевки или цевки полнети со пареа или гас, испарувачки цевки со живин лак, катодни цевки, цевки за телевизиски камери)	1.000 пар.	500 пар.
8541	Диоди, транзистори и слични полупроизводнички елементи; фотоосетливи, полупроводнички елементи вклучувајќи фотонапонски ќелии, составени или несоставени во модул или плочи; диоди за емитување на светлост; монтирани пиезо електрични кристали	20.000 пар.	15.000 пар.
8542	Електронски интегрирани кола и микросклопови	10.000 пар.	5.000 пар
8543	Електронски машини и апарати за посебни функции, неспоменати ниту опфатени на друго место во оваа глава	50 пар.	50 пар.
8544	Изолирана жица (вклучувајќи емајлирана и анодизирана жица), кабли (вклучувајќи коаксијални кабли), и други изолирани електрични спроводници со или без конектори; кабли од оптички влакна од поединечно оплаштени влакна комбинирани или не со електрични спроводници со или без конектори	500 пар.	500 пар.
8545	Јаглени електроди, јаглени честички, јаглен за сијалици, јаглен за батерии и други производи од графит или друг јаглен, со или без метали, за електрични цели:		1.000 пар.
8546	Електрични изолатори од кој и да е материјал:		200 пар.

1	2	3	4
8547	Изолациони делови за електрични машини, утрди или опрема, изработени во целост од изолационен материјал или само во помали компоненти од метал (на пример, чаури со навој), вградени за време на пресувањето исклучително заради спојување, освен изолаторите од тар. број 8546; цевки за електрични спроводници и спојници за нив, од прости метали обложени со изолационен материјал:		50 пар.
8701	Трактори (освен оние од тар. број 8709)	15 пар.	5 пар.
8702	Моторни возила за превоз на десет или повеќе патници, вклучувајќи го и возачот	15 пар.	15 пар.
8703	Патнички автомобили и други моторни возила, главно конституирани за превоз на лица (освен возилата од тарифен број 87.02) вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки од типот "Караван", "Комби") и автомобили за трки	150 пар.	80 пар.
8704	Моторни возила за превоз на стоки	100 пар.	100 пар.
8705	Моторни возила за специјални цели (на пример: самонатоварни возила за превлекување на дефектни возила, возила дигалки, пожарникарски возила, возила за чистење на патништа, возила за прскање или посипување, возила-подвижни работилници, подвижни радиолошки единици), освен оние конструирани првенствено за превоз на патници или стока	100 пар.	80 пар.
8706	Шасии со вградени мотори, за моторни возила од тар. број 8701 до 8705:		250 пар.
8707	Каросерии (вклучувајќи и кабините) за моторни возила од тар. број 8701 до 8705:		50 пар.

1	2	3	4
8708	Делови и прибор за моторни возила од тар. број 8701 до 8705:		150 пар.
8709	Самоодни работни колички (атокари) без уреди за дигање или манипулација, што се користат во фабрики, складови, пристаништа или на аеродроми за превоз на стоки на кратки растојанија; влечни возила (освен на оние од тар. број 8701), што се користат на пероните на железничките станици; делови на наведените возила:		50 пар.
8711	Мотоцикли (вклучувајќи и мопеди) велосипеди и слични возила со помошен мотор, со бочна приколка или без бочна приколка; бочни приколки:	100 пар.	50 пар.
8712	Велосипеди и други слични возила (вклучувајќи и доставни трицикли), без моторен погон:		50 пар.
8714	Делови и прибор на возила од тар.број 8711 до 8713:		300 пар.
8716	Приколки и полуприколки; други возила, несамоодни; нивни делови:	100 пар	100 пар
8802	Други воздухоплови (на пример, хеликоптери, авиони); космички летала (вклучувајќи сателити) и суборбитали и средства за лансирање на космички летала:	500 пар	
8804.00	Падобрани (вклучувајќи дирижални и управни падобрани) и ротошутни; нивни делови и прибор	500 пар.	200 пар.
8805	Опрема за лансирање воздухоплови; палубни запирачи на авиони и слична опрема; земски тренажи на летање; делови на наведените производи	50 пар.	50 пар.
8902	Рибарски бродови; бродови фабрики и други бродови за преработка или конзервирање на производи од риба	50 пар.	
8903	Јахти и други пловила за спорт или разонода; чамци за весла и кануи:	5 пар.	

1	2	3	4
9001	Оптички влакна и снопови на оптички влакна: кабли од оптички влакна; освен оние од тарифен број 85.44; листови и плочи од поларизирачки материјал, леќи (вклучувајќи контактни леќи), призми, огледала и други оптички елементи од кој и да е материјал, немонтирани, освен такви оптички необработени елементи од стакло	2.000 пар.	
9002	Леќи, призми, огледала и други оптички елементи, од кои и да е материјал, монтирани, што се делови или прибор на инструменти или на апарати, освен такви елементи од оптички необработено стакло:	500 пар.	150 пар.
9004	Очила, и слични производи корективни, заштитени или други:	400 пар.	
9005	Дурбини (со еден или два објектива), оптички телескопи, и нивни постаменти; други астрономски инструменти и нивни постаменти, освен инструменти за радиоастрономија:		1.000 пар.
9006	Фотографски апарати, освен кинематографски камери; фотографски флеш-апарати и флеш-сијалици освен сијалиците со празнење на тарифен број 85.39	300 пар.	200 пар.
9007	Кинематографски камери и проектори, вклучувајќи и со вградени апарати за снимање или репродукција на звук	30 пар.	30 пар.
9008	Проектори на слика, освен кинематографски: фотографски апарати (освен кинематографски) за зголемување и намалување	100 пар.	100 пар.
9009	Апарати за фотокопирање со вграден оптички систем, апарати за контактно копирање и апарати за термичко копирање	100 пар.	100 пар.

1	2	3	4
9010	Апарати и опрема за фотографски (вклучувајќи кинематографски) лаборатории (вклучувајќи апарати за проектирање слика на струјни кола врз осетливи полупроводнички материјали), неспоменати ниту опфатени на друго место во оваа глава, негатоскопи; екрани за проекции	30 пар.	30 пар.
9011	Оптички микроскопи вклучувајќи ги и овие за микрофотографија, микронематографија и микропроекција	100 пар.	50 пар
9012	Микроскопи освен оптички микроскопи; дифракциони апарати	10 пар.	10пар
9013	Уреди со течни кристали што не претставуваат производи по специфично опишани во другите тарифни броеви; и ласери, освен ласерски диоди; други оптички уреди и инструменти неспоменати ниту опфатени на друго место во оваа глава	10 пар.	10 пар.
9014	Компаси: други навигациони инструменти и апарати	1.000 пар.	2.000 пар.
9015	Геодетски (вклучувајќи фотограметриски) хидрографски, океанографски, хидролошки, метеоролошки, и геофизички инструменти и апарати, освен компаси, далномери	30 пар.	30 пар.
9016.00	Ваги со осетливост до 5 центриграми, вклучувајќи тегови	100 пар.	50 пар
9017	Инструменти и апарати за цртање, обележување или математичко сметање (на пример: апарати за цртање, пантографи, агломери, прибор за цртање во сет, логаритмари, калкулатори во форма на округла плоча), инструменти за мерење должина што се држат во рака (на пример: мерни прачки и ленти, микрометарски мерила, мерила со вониус), неспоменати ниту		

1	2	3	4
	опфатени на друго место во оваа глава	2.000 пар.	2.000 пар.
9018	Инструменти и апарати за медицината, хирургијата, забарството и ветерината, вклучувајќи сцинтиграфски, електро медицински и за испитување на видот	500 пар.	300.000 пар.
9019	Апарати за механотерапија; апарати за масажа, апарати за психолошки тестирања; апарати за озонотерапија, оксигеногена терапија, аеросол терапија, вештачко дишење или други терапевтски апарати за дишење:	200 пар.	100 пар.
9020.00	Други апарати за дишење и гасмаски освен заштитни маски без механички делови и изменливи филтри	2000 пар.	100 пар.
9021	Ортопедски справи, вклучувајќи и патерици, хируршки појаси и потпашувачи (натеги); шини и други справи за фрактури; вештачки делови на телото; апарати за подобрување на слухот и други апарати што се носат, или вградуваат во телото, за да го надоместат недостатокот или инвалидноста	3 т.	1т.
9022	Ренгтен апарати и апарати што користат алфа, бета или гама зрачење, за медицинска хируршка, забарска, ветеринарска или друга употреба вклучувајќи апарати за радиографија или други радиотерапија, рентгенски цевки и други генератори на рентген зраци, генератори на рентген зраци, генератори со висок напон, командни табли и командни маси, екрани, маси, столици и слично за испитување или лекување	20 пар.	30 пар.
9023	Инструменти, апарати и модели, наменети за цели на демонстрирање (на пр. за образложението или за изложби), што се непогодни за други употреби:		150 пар.

1	2	3	4
9025	Хидрометри и слични пловни инструменти, термометри, пирометри, барометри, хигрометри, психометри, вклучувајќи и комбинации на овие инструменти, со или без можности за регистрирање:		300 пар.
9026	Инструменти и апарати за мерење или контрола на протокот, нивото, притисокот или на други променливи големини на течности или гасови (на пример: мерачи на проток, покажувачи на ниво (манометри, мерачи на количество на топлота), освен инструментите и апаратите од тарифен број 90.14, 90.15, 90.28 и 90.32)	50 пар	100 пар
9027	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи (на пример: полариметри, рефрактометри, спектрометри, апарати за анализа на гас или чад); инструменти и апарати за мерење и контрола на вискозитетот, поразноста, експанзија, површински напон или слично; инструменти и апарати за калориметарски, акустични и фотометриски мерења или контрола (вклучувајќи и експозиметри); микротоми:	50 пар	100 пар.
9028	Мерачи на потрошувачката или на производството на гасови, течности или на електрична енергија, вклучувајќи и мерачи за нивно баждарење:		50 пар.
9029	Бројачи на обртите, бројачи на производството, таксиметри, бројачи на километрите, бројачи на чекорите или слично; покажувачи на брзината и тахометри, освен оние што се распоредуваат во тар. број 9014 или 9015; стробоскопи:		25 пар.
9030	Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за мерење и контрола		



1	2	3	4
	на електрични големини, исклучувајќи ги мерачите од тарифен број 90.28; инструменти и апарати за мерење и откривање на алфа, бета, гама, рентгенски, космички или други јонизирачки зрачења	50 пар.	50 пар..
9031	Инструменти, апарати и машини за мерење или контрола, неспоменати ниту опфатени на друго место во оваа глава; проектори на профили	50 пар.	100 пар
9032	Инструменти и апарати за автоматска регулација или упра-вување	100 пар.	50 пар.
9033	Делови и прибор (неспоменати ниту опфатени на друго место во оваа глава) за машини,		50 пар.
9102	Рачни џебни и други лични часовници, вклучувајќи и штоперици, освен оние што се распоредуваат во тар број 9101		150 пар
9104	Часовници за инструмент - табли и часовници од сличен тип за возила, воздухоплови, космички летала или пловила:		20 пар.
9105	Други часовници (освен часовници со механизам за лични часовници)		15 пар.
9106	Апарати за контрола и мерење на време, со механизам за часовници или со синхрон-мотор (на пр. за регистрирање само на време, или на време и на датум):		20 пар.
9107	Временски прекинувачи со механизам за часовници или со синхрон - мотор		10 пар.
9202	Други музички инструменти со жици (на пример, гитари, виолини, харфи):		100 пар.
9203	Оргули со типки; хармониуми и слични клавијатурини инструменти со слободни метални пипки:		100 пар.
9204	Хармоника и слични инструменти, усни хармоники	50 пар.	50 пар.
9205	Други дувачки инструменти (на пример: кларинет, труби, гајди)	50 пар.	50 пар.

1	2	3	4
9206	Удирачки музички инструменти (на пример: тапани, ксилофони, цимбали, кастанети, маракаси)	50 пар.	50 пар
9207	Музички инструменти чии звук електрично се произведува или мора да зајакне електрично (на пр: оргули, гитари, хармоники)	50 пар.	50 пар.
9208	Музички кутии, панаѓурски оргули, механички улични оргули, механички птици пејачки, музички пили и други музички инструменти што не се распоредуваат ниту во еден друг тарифен број на оваа глава; предмети за мамење од сите видови; пишталки, рогови за довикување и други усни дувачки сигнални инструменти:	5000пар.	
9209	Делови (на пример: механизми за музички кутии) и прибор (на пример: картички, дискови и валјаци за механички инструменти) за музички инструменти; метрономи, тонски вилушки и пишталки (за давање тонови) од сите видови	6000пар	100 пар
9402	Медицински, хируршки, забарски и ветеринарски мбел (на пример: операциони маси, маси за прегледи, болнички кревети со механички уреди, забарски столови); берберски столови и слични столови со обратно наклонувачко и подигнувачко движење, делови на наведените производи:	500 пар.	300 пар
9405	Ламби и други светлечки тела, вклучувајќи рефлектори и нивни делови, на друго место неспоменати ниту опфатени; осветлени знаци, осветлени плочи; со имиња и слично, со постојано фиксиран светлосен извор и нивни делови на друго место неспоменати ниту опфатени	250 пар.	250 пар
9506	Производи и опрема за општа физичка култура, гимнастика,		

1	2	3	4
	атлетика, други спортови вклучувајќи пинг - понг) или игри на отворено, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава; базени за деца:		
	- Скии за снег и друга скијачка опрема за снег:		
9506 11	-- Скии	100пар.	500 пара
9506 12	-- Врзувачи за скии	100пар.	500 пара
9506 19	-- Друго	100пар.	500 пара
9504 40	- Производи и опрема за пинг-понг:		
	- Топки, освен топки за голф и топки за пинг - понг:	100пар.	600 пар.
9506 62	-- На надувување		500 пар.
9506 91	Производи и опрема за општа физичка вежба за гимнастика или атлетика		1500 пар.
9506 99	-- Друго:	500 пар.	500 пар.
9603	Метли, четки ( вклучувајќи и четки што преставуваат делови на машини, апарати или возила), механички направи за чистење на под, што се држат во рака, без мотор, павтала и перушки; подготвени јазли и подврски за изработка на метли или четки; влошки и валјаци за бојосување; бришачи за подоци и сл. (освен бришачи за валјак)		5.000 пар.
9608	Пенкала; фломастери и маркери со врв од филц или од друг порозен материјал; налив пера и слични пера; пера за копирање; патент - моливи; држалки за перца, држалки за моливи и слични држалки; делови (вклучувајќи и капи и клипсови) на наведените производи, освен оние од тар. број 9609:		50.000 пар.
9609	Моливи (освен моливите од тар. број 9608), писалки, мини за моливи, постели, јаглен за цртање, кредит за пишување или цртање и кројачки кредит:		100.000 пар.
9610	Таблицы и табли за пишување или цртање, врамени или неврамени		100 пар.

1	2	3	4
9611	Датумари, жигови и нумератори и слично (вклучувајќи и справи за печатење или втиснување на етикети), предвидени за работа во рака; рачни сложувачки и гарнитури за печатење што содржат такви сложувалки		1.000 пар.
9612	Ленти за машини за пишување и слични ленти, натопени со печатарска боја или поинакау подготвени за давање на отпечатоци, вклучувајќи на калемии или во патрони; парчиња за жигови, натопени или не натопени со или без хартија	5.000 пар.	2.000 пар

2. Од плаќање царина ослободени се резервните делови и алати за одржување на увезената опрема искажана во точка 1 од Решението, без разлика во кој тарифен број се опфатени.

3. Царинењето на предметите и опремата од точка 1 и 2 на ова решение се врши преку надлежна царинарница.

4. Ослободувањето од плаќање царина на предметите и опремата од точка 1 и 2 на ова решение се врши врз основа на потврда од Министерството за одбрана - за опремата и предметите за потребата на одбраната односно врз основа на потврда од Министерството за внатрешни работи - за опремата и предметите наменети за потребите на тоа Министерство.

5. Царинската управа води евиденција за извршување на ова решение.

6. Со стапувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението под бр. 23-1638/1 објавено во "Службен весник на РМ" бр. 46/94.

7. Ова решение влегува во сила наредното ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр 23-3169/2  
12 јануари 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

## 249.

Врз основа на член 80 алинеи 1 и 2 од Законот за движење и престој на странците („Службен весник на Република Македонија“ бр 36/92, 66/92-исправка и 26/93), министерот за надворешни работи во согласност со министерот за внатрешни работи, донесе

### УПАТСТВО

#### ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И ВИЗИ ЗА СТРАНЦИ ОД ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ПАТНИ ИСПРАВИ И ВИЗИ НА СТРАНЦИ

#### 1 ОПШТА ОДРЕДБА

##### Член 1

Со ова упатство се уредува начинот на издавање на патните исправи и визи за странци од дипломатско-

конзуларните претставништва на Република Македонија во странство (во натамошниот текст: дипломатско-конзуларните претставништва) и начинот на водење на евиденцијата за издадените патни исправи и визи на странци.

## II. ИЗДАВАЊЕ НА ВИЗИ

### Член 2

За влегување и излегување од територијата на Република Македонија или само преминување преку неа, дипломатско-конзуларните претставништва издаваат на странецот влезна, влезно-излезна и транзитна виза, ако со меѓународен договор не е поинаку определено.

Визата се издава со рок на важење определен со ова упатство, а согласно Законот за движење и престој на странците (во натамошниот текст: Законот).

Влезната и транзитната виза се издаваат за едно патување, а влезно-излезната виза се издава за едно, повеќе или неограничен број патувања.

### Член 3

За издавање на визи, странците поднесуваат до-дипломатско-конзуларното претставништво барање на соодветен образец број 1 и 2, кои се составен дел на ова упатство

Текстот на обрасците е испишан на македонски и на англиски јазик, а може да биде испишан и на службениот јазик на земјата каде се поднесува барањето

Визите се издаваат со внесување на пропишаните обрасци на визи од Правилникот за начинот на издавање на патни и други исправи и визи на странци и за обрасците на тие исправи и визи (во натамошниот текст – Правилникот) во патната исправа на странецот, која мора да биде уредна и важечка

### Член 4

Под уредна патна исправа се подразбира исправата да не е оштетена, да ги содржи сите означени листови, податоците да се напишани читливо, да нема траги на бришење на податоците, фотографијата верно да го прикажува носителот на патната исправа, евентуалните исправки да се извршени од надлежен орган и заверени со печат и потпис од овластено лице, да има место за внесување на визи и печати и да нема други недостатоци

Под важечка патна исправа се подразбира исправата да е издадена од надлежен државен орган, да дава право на враќање во земјата која ја издала или право на влез во трета земја, рокот на важењето на исправата да не е изминат и Република Македонија таквата исправа да ја признава како важечка за преминување на државната граница

## 1. Влезна виза

### Член 5

На странец кој во Република Македонија доаѓа согласно член 9 од Законот, може да му се издаде влезна виза со важност до 3 месеци по претходно мислење на Министерството за внатрешни работи

Влезната виза може да се издаде и на членовите на потесното семејство (брачен другар, деца) на странецот од став 1 на овој член

Дипломатско-конзуларното претставништво, влезна виза може да издаде на странци на кои им истекнала важноста на излезно – влезната виза издадена од надлежен орган во Република Македонија, а на кои во странската патна исправа им е втиснат штембил за одобрен постојан престој или привремен престој со неизминат рок на важност. Оваа виза се издава со рок на важност до еден месец, а по потреба може да се побара и претходно мислење на Министерството за внатрешни работи

Влезна виза може да се издаде по исклучок и на странци во други случаи само по претходно мислење на Министерството за внатрешни работи

## 2. Влезно-излезни визи

### Член 6

На странец кој ги исполнува условите за добивање на дипломатска или службена виза од страна на Министерството за надворешни работи, согласно член 10 и 11 од Законот, дипломатско-конзуларното претставништво ќе му издаде влезно-излезна виза за едно патување, со важност до 3 месеци

По приемот на барањето дипломатско-конзуларното претставништво го известува Министерството за надворешни работи за сите податоци за странецот, неговата патна исправа и други податоци потребни за донесување на одлука, а визата ја издава по добиената согласност

### Член 7

На странец кој во Република Македонија доаѓа заради вработување, школување, специјализација, на-

учно истражување или вршење на одредена професионална дејност (член 12 од Законот) му се издава влезно-излезна виза за едно патување, со важност до еден месец. Во образецот на визата (налепница) се запишува клаузулата „за вработување“, „за школување“ и т.н.

Во барањето, странецот ги наведува причините за патувањето во Република Македонија, во кое претпријатие или друго правно лице би работел или би вршел одредена професионална дејност, во која образовна установа би се школувал, студирал, специјализирал, каде и какво научно истражување би вршел, како и други потребни податоци

Странецот од став 1 на овој член поднесува докази дека наведените активности му се одобрени од надлежен орган, дека има обезбедено средства и слично

За применото барање се известува, односно се доставуваат доказите до Министерството за внатрешни работи, заради добивање на согласност за издавање на влезно-излезна виза, а визата се издава по добиената согласност.

### Член 8

Деловна виза се издава во постапка и на начин предвидени со член 13 од Законот и членовите 34 до 40 од Правилникот.

Од странецот, дипломатско-конзуларното претставништво бара да приложи докази дека ги исполнил условите утврдени според прописите за странски вложувања и за надворешно трговско работење: решение или одобрение од надлежно министерство или орган, соодветен договор со претпријатие од Република Македонија и сл.

Деловната виза не се издава во случаите кога странецот се вработува во претпријатието или друго правно лице (странско или домашно) регистрирано во Република Македонија, согласно член 7 на ова упатство.

Кога дипломатско-конзуларно претставништво смета за потребно, може да побара мислење од Министерството за внатрешни работи за тоа дали треба да издаде деловна виза на одреден странец и со колкава важност, со истовремено доставување на приложените докази од странецот.

При продолжувањето на важноста на деловната виза дипломатско-конзуларното претставништво ќе побара мислење од Министерството за внатрешни работи во смисла, дали странецот вршел деловни активности за кои визата му е издадена.

### Член 9

На странци кои во Република Македонија доаѓаат како туристи (член 14 од Законот) им се издава влезно-излезна виза.

Кон барањето, дипломатско-конзуларното претставништво може да бара од странецот да приложи доказ дека обезбедил туристички престој во одреден туристички објект. По потреба дипломатско-конзуларното претставништво може да бара проверка и мислење од Министерството за внатрешни работи

### Член 10

На странци кои патуваат во Република Македонија во приватна посета, вршење на одредена деловна соработка, учествување на меѓународни конференции, семинари, натпревари, други манифестации и слично, дипломатско-конзуларното претставништво може да издаде влезно-излезна виза за едно патување, со рок на важење потребен за остварување на целта на патувањето, но не подолг од 3 месеци.

При тоа, дипломатско-конзуларното претставништво може да бара доказ од странецот за оправданоста на патувањето. покана од организаторите или деловните партнери и сл.

## Член 11

На странци кои се вработени на превозни средства во меѓународниот сообраќај, деловни луѓе кои имаат потреба од чести патувања и на странци кои доаѓаат од други оправдани причини, дипломатско-конзуларното претставништво може да издаде влезно-излезна виза за повеќе или за неограничен број патувања, со рок на важност до 6 месеци.

При тоа, дипломатско-конзуларното претставништво ќе бара доказ од странецот за оправданоста на таквото барање: патен налог, договор за соработка со фирма од Република Македонија и сл., а по потреба ќе бара проверка и согласност од Министерството за внатрешни работи.

## 3. Транзитна виза

## Член 12

При издавањето на транзитната виза, согласно член 8 став 2 и член 15 од Законот и член 27 од Правилникот, дипломатско-конзуларното претставништво ја цени неопходноста од преминувањето на странецот преку територијата на Република Македонија

## 4. Издавање на визи на странци со дипломатски и службени патни исправи

## Член 13

Освен во случај на член 6 од ова упатство, дипломатско-конзуларното претставништво може да издаде одреден вид виза и на други странци кои се носители на дипломатски или службени пасоши.

За таквите барања дипломатско-конзуларното претставништво може да го извести Министерството за надворешни работи со податоци за странецот и пасошот и да бара мислење за издавање на виза

## Член 14

При издавањето на визи на странци со дипломатски или службени пасоши се зема во предвид постапката и праксата на државите чиј државјани се носители на тие пасоши, во поглед на издавањето визи на носителите на македонските дипломатски и службени пасоши, односно се применува принципот на реципроцитет

## 5. Издавање визи по претходна согласност

## Член 15

Освен во случаите предвидени со ова упатство, дипломатско-конзуларното претставништво секогаш ќе побара согласност од Министерството за внатрешни работи за издавање на визи кога

- а) барањето го поднесува странец од држава за која претходно е утврдено дека е потребна согласност,
- б) се бара повеќекратна или неограничена влезно-излезна виза за период подолг од 6 месеци,
- в) странецот се води во одредени евиденции;
- г) странецот е носител на странска патна исправа за бегалци или за лица без државјанство, патен лист за странци или друга патна исправа, кои странските држави ги издаваат на странците

Со известувањето за поднесеното барање, дипломатско-конзуларното претставништво дава целосни податоци за странецот, неговата патна исправа, причините и целта на патувањето и други податоци и околности потребни за да се изврши проверка, при што дипломатско-конзуларното претставништво може да го даде и своето мислење

## III НЕИЗДАВАЊЕ ВИЗА НА СТРАНЕЦ

## Член 16

Дипломатско-конзуларното претставништво ќе го одбие барањето, односно нема да издаде виза на странец во случаите утврдени со член 17 од Законот

Дипломатско-конзуларното претставништво нема да издаде виза на странец чиј престој во Република Македонија би предизвикал одредени проблеми (скитници, непресметливи лица, без оправдана причина, безбедносно сомнителни и други) и за кој, по претходна консултација со Министерството за надворешни работи или Министерството за внатрешни работи, добило негативно мислење.

## IV. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПАТНИ ИСПРАВИ ЗА СТРАНЦИ И ВИЗИ ЗА ТИЕ ИСПРАВИ

## Член 17

За издавање или продолжување на важноста на патен лист за странец, странците поднесуваат до дипломатско-конзуларните претставништва барање на образец број 3, кој е составен дел на ова упатство.

Текстот на образецот е испишан на македонски и на англиски јазик, а може да биде испишан и на службениот јазик на земјата каде се поднесува барањето.

## Член 18

Дипломатско-конзуларното претставништво може да издаде патен лист за странец само со претходна согласност на министерството за внатрешни работи, на странец.

1. кој добил заштита на Република Македонија, а нема друга важечка исправа, заради доаѓање во Република Македонија;

2. кој го изгубил патниот лист за странец издаден од надлежен орган на Република Македонија, заради враќање во Република Македонија,

3. кој ја изгубил патната исправа за бегалец или за лице без државјанство или важноста на овие исправи издадени од Министерството за внатрешни работи престанала за време на нивниот престој во странство, заради враќање во Република Македонија

Во пријавата за губењето на патната исправа за странец издадена од надлежен орган на Република Македонија странецот ги наведува податоците за изгубената исправа, за престојот во Република Македонија, за причините и местото на патувањето во странство, за времето, местото и другите околности на губењето на исправата, како и дава на увид друга исправа или доказ за својот идентитет

Дипломатско-конзуларното претставништво може да го продолжи рокот на важењето на патниот лист за странец издаден од надлежен орган на Република Македонија, само по претходна согласност од Министерството за внатрешни работи

## Член 19

На странец од член 18 на ова упатство, дипломатско-конзуларното претставништво му издава и влезна виза со рок на важење до 3 месеци

На странец на кој му престанала важноста на излезно-влезната виза на важечката патна исправа за странци издадена од надлежен орган во Република Македонија, дипломатско-конзуларното претставништво може да му издаде влезна виза со важност до 3 месеци, само по претходно мислење на Министерството за внатрешни работи.

## Член 20

Дипломатско-конзуларното претставништво кон барањето на согласноста за издавање или продолжување патен лист за странец или за издавање на влезна виза, ги доставува до Министерството за внатрешни работи потребните податоци кои се однесуваат на странецот, неговата патна исправа, причините за поднесеното барање и за другите околности на случајот

## Член 21

Доколку дипломатско-конзуларното претставништво дознае дека за странецот кој поднеса барање за изда-

вање или продолжување на патен лист за странец постојат причини наведени во член 61 од Законот, веднаш го известува Министерството за внатрешни работи и постапува согласно мислењето на Министерството за внатрешни работи.

## V ПРИЕМ НА БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА АЗИЛ

### Член 22

Странец кој бара да му се признае правото на азил во Република Македонија, во смисла на член 40 од Законот, до дипломатско-конзуларното претставништво може да поднесе барање кое содржи – презиме и име, ден, месец и година на раѓање, место и држава на раѓање, занимање, државјанство, причини поради кои бара признавање азил, податоци за политичката припадност, дали веќе барал азил во некоја друга земја, дали престојувал во Република Македонија, кога и во кое место, дали во Македонија има роднини или пријатели со точно наведување на нивните лични податоци адреси, дали поседува патна исправа, каква и рок на нејзиното важење, како и други податоци кои може да бидат од значење при разгледувањето на барањето.

Барањето од став 1 на овој член дипломатско-конзуларното претставништво, заедно со приложената документација и мислење ги доставува до Министерството за внатрешни работи.

## VI НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ПАТНИ ИСПРАВИ И ВИЗИ НА СТРАНЦИ

### Член 23

Дипломатско-конзуларното претставништво согласно Законот евиденцијата за издадените и продол-

жените патни листови за странци и за издадените визи на странците ја води во вид на регистри

Регистарот за издадените и продолжените патни листови за странци содржи: реден број, датум на издавање или продолжување, презиме и име на странецот, државјанство, сериски број и рок на важење на патниот лист за странец и забелешка

Регистарот за издадените визи на странци содржи: реден број, датум на издавање, презиме и име на странецот, државјанство, вид и број на патната исправа и државата која ја издала, вид на визата, сериски број и рок на важност и забелешка.

### Член 24

Дипломатско-конзуларното претставништво ги известува Министерството за внатрешни работи и Министерството за надворешни работи секои 6 месеци за проблемите и појавите кои се јавуваат во врска со издавањето на патните исправи и визи за странци.

Со извештајот се доставуваат и статистички прегледи за издадените патни исправи и визи и одбиените барање за издавање

На крајот од календарската година се доставува годишен извештај за работата на дипломатско-конзуларното претставништво во врска со издавањето на патни исправи и визи на странци

## VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

### Член 25

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Министер  
за внатрешни работи,  
д-р Томислав Чокревски, с р

Министер  
за надворешни работи,  
д-р Благој Хавциски, с р

Образец бр 1

Образецот да се пополнува читливо  
За точноста на податоците одговара  
подносителот на барањето

До Дипломатско-конзуларно  
претставништво на Република Македонија

To Diplomatic-Consular Office of the Republic of  
Macedonia

ПРИМЕНО			
Број	Вредност	Такса	Прилог

## Барање за издавање виза за странец Application for visa for foreigner

1	Презиме Surname	3	Пол	М	Ж
2	Име Name		Sex	М	F
4	Ден, месец и година на раѓањето Date of birth				
5	Место на раѓање и држава Place of birth and country				

- 6 Живеалиште и адреса  
Place of residence and address
- 7 Државјанство  
Citizenship
- 8 Вид и број на патната исправа, кога и каде е издадена  
Passport (No, issuing office, date of issue)
- 9 Важење на патната исправа  
Date of expiry
- 10 Занимање  
Profession
- 11 Каде сте вработени - Фирма, место и адреса, телефон  
(ако не сте вработени, одговорете со "не")  
Where are you employed - Name of the company, place and address, phone number  
(if you are not employed, please answer "No")
- 12 Каква виза барате (влезна, влезно-излезна, транзитна)  
What kind of visa is required (entry visa, exit-entry visa, transit visa)
- 13 За кое време  
How long do you intend to stay
- 14 Влезно-излезната виза ја барате за 1 едно патување 2 неколку патувања (2,3,4, ) 3 неограничен број патувања  
The entry-exit visa is requested for 1 one travel 2 several travels (2,3,4 ) 3 unlimited number of travels
- 15 За која цел туристички, приватно, деловно  
What is the purpose of the traveling tourist, private, business
- 16 Место и адреса на престој во Република Македонија  
Place and address of stay in the Republic of Macedonia
- 17 Назив на фирмата-установата и телефон  
каде ќе престојувате во Република Македонија  
Name of the company-institution and phone in which  
you are going to stay in the Republic of Macedonia
- 18 Кај кого ќе претстојува во Република Македонија-  
Име и презиме, телефон  
With whom are you going to stay - Name and given name,  
phone
- 19 Дали порано сте добиле виза за влегување во Република Македонија  
(кој вид и кога)  
Have you ever been issued entry visa to the Republic of Macedonia  
(type and when)
- 20 Каде сте престојувале претходно во Република Македонија  
(место и адреса, фирма, установа, име на лицето)  
Where had you previously stayed in the Republic of Macedonia  
(place and address, company, institution, name of the person)
- 21 Дали порано сте биле одбиени за виза и кога  
Has any your application for visa been previously rejected
- 22 Дали имате сопствени средства за покривање  
на трошоците при престојот во Република Македонија  
Do you have financial means of your own to cover the expenses  
during your stay in the Republic of Macedonia
- 23 Кој ви ги обезбедува средствата за престојот во Република Македонија  
(име на лицето, назив на фирмата-установата, место и адреса, телефон)  
Who is going to provide you with financial means during your stay in the  
Republic of Macedonia (name, name of the company-institution, place and address, phone)
- 24 Дали имате роднини во Република Македонија  
(кое сродство, име и презиме, место и адреса, телефон)  
Do you have relatives in the Republic of Macedonia  
(type of kinship, name and given name, place and address, phone)
- 25 Дали имате македонски потекло-од кое место, кое е  
македонското име, кога сте дојдени во земјата каде сега живеете  
Do you have Macedonian origin-location of the place, its Macedonian name,  
when have you arrived in the country in which you are presently living



Со истата патна исправа патуваат и  
Accompanied by

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Surname and name	Сродство Kinship	Ден, месец и година на раѓање Date of birth

ПОТВРДУВАМ ДЕКА ГОРНИТЕ ПОДАТОЦИ СЕ ВИСТИНСКИ И ТОЧНИ

(надлежниот орган на Република Македонија ќе го одбие барањето ако податоците се невистинити)

I CONFIRM THAT THE ABOVE STATED DATA ARE TRUE AND CORRECT

(the competent authority of the Republic of Macedonia shall reject the application if the data are not true)

ПРИФАЌАМ ДЕКА НА ИМАТЕЛОТ НА ВИЗАТА МОЖЕ ДА НЕ МУ СЕ ОДОБРИ ВЛЕЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАНИЧНИОТ ПРЕМИН ДОКОЛКУ СЕ СМЕТА ЗА НЕПОЖЕЛЕН

I AGREE THAT THE HOLDER OF THIS VISA MAY, AT THE BORDER CROSSING, BE REJECTED THE ENTRY TO THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN CASE HE/SHE IS CONSIDERED TO BE PERSONA NON GRATA

Во \_\_\_\_\_  
In \_\_\_\_\_  
На \_\_\_\_\_ 199\_\_ година  
On \_\_\_\_\_

Потпис на подносителот на барањето  
Signature of applicant

Кон барањето приложувам  
Documents enclosed

Пополнува службеното лице на органот на кој му е поднесено барањето  
Fills out authorized person

Како е решено барањето  
Application solved

Рок на важење на визата  
Period of visa validity

Датум на издавањето на визата  
Date of visa issue

Место за такса  
Administrative tax

Потпис на овластеното лице  
Signature of relevant authority

Образецот да се пополнува читливо  
За точноста на податоците одговара подносителот на барањето

Образец бр 2

До Дипломатско-конзуларно претставништво на Република Македонија

To Diplomatic-Consular Office of the Republic of Macedonia

ПРИМЕНО			
Број	Вредност	Такса	Прилог

**Барање за издавање деловна виза за странец**  
**Application for issuing bussiness visa for foreigner**

1	Презиме Surname	
2	Име Name	

- |    |  |
|----|--|
| 3  | Пол<br>Sex   |
| 4  | Ден, месец и година на раѓањето<br>Date of birth   |
| 5  | Место на раѓање и држава<br>Place of birth and country   |
| 6  | Државјанство<br>Citizenship  |
| 7  | Занимање<br>Profession   |
| 8  | Вработен кај<br>Employed at (address)  |
| 9  | Живеалиште (престојувалиште) и адреса<br>Place of residence - address  |
| 10 | Патна исправа (вид, број, од кого и каде е издадена)<br>Passport (type, number, issuing office)  |
| 11 | Патната исправа важи до<br>Date of expiry  |
| 12 | За кое време бара деловна виза<br>How long do you intend to stay   |
| 13 | За која цел<br>The purpose of your stay  |
| 14 | Место и адреса на престој во Република Македонија<br>Place and address of stay in the Republic of Macedonia  |
| 15 | Претпријатие, асоцијација, институција и сл<br>во Република Македонија со која се соработува<br>Partner enterprise, association, institution etc<br>in the Republic of Macedonia |

Во \_\_\_\_\_  
In \_\_\_\_\_

Потпис на подносителот на барањето  
Signature of applicant

На \_\_\_\_\_ 199\_\_ година  
On \_\_\_\_\_

Кон барањето приложувам  
Documents enclosed.

Пополнува службеното лице на органот на  
кој му е поднесено барањето  
Fills out authorized person

Како е решено барањето Application solved
Број на издадената деловна виза No of issued business visa
Датум на издавањето и рок на важност Date of issue and period of validity

Потпис на овластеното лице  
Signature of relevant authority

Место за такса  
Administrative tax

Образец бр. 3

Образецот да се пополнува читливо  
За точноста на податоците одговара  
подносителот на барањето

До Дипломатско-конзуларно  
претставништво на Република Македонија

To Diplomatic-Consular Office of the Republic of  
Macedonia

ПРИМЕНО			
Број	Вредност	Такса	Прилог

## Барање за издавање - продолжување на патен лист за странец Application for issuing-extending the emergency passport for foreigner

1	Презиме Surname	.....
2	Име Name	.....
3	Пол Sex	.....
4	Ден, месец и година на раѓањето Date of birth	.....
5	Место на раѓање и држава Place of birth and country	.....
6	Живеалиште односно престојувалиште и адреса во странство Domicile, i.e. residence and address abroad	.....
7	Занимање Profession	.....
8	Државјанство Citizenship	.....
9	Дали има патна исправа (број, кога и од кого е издадена) Passport (No, issuing office, date of issue)	.....
10	Од кога е во Република Македонија Date of entry into Republic of Macedonia	.....
11	Живеалиште односно престојувалиште и адреса во Р Македонија Domicile, i.e. residence and address in the Republic of Macedonia	.....
12	Основ за престој во Р Македонија Purpose of stay in the Republic of Macedonia	.....

Со иста патна исправа патуваат и  
Accompanied by

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Surname and name	Сродство Kinship	Ден, месец и година на раѓање Date of birth
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Во \_\_\_\_\_  
In \_\_\_\_\_  
На \_\_\_\_\_ 199\_\_ година  
On \_\_\_\_\_

Кон барањето приложувам  
Documents enclosed

Потпис на подносителот на барањето  
Signature of applicant

\_\_\_\_\_

Пополнува службеното лице на органот на  
кој му е поднесено барањето  
Fills out authorized person

Како е решено барањето  
Application solved

Број на патната исправа за странец  
Passport No for foreigner

Датум на издавањето-продолжувањето и рок на важност  
Date of issue-extension and period of validity

Потврдувам дека ја примив  
I confirm that I have received

Потпис на овластеното лице  
Signature of relevant authority

Во \_\_\_\_\_  
In \_\_\_\_\_  
На \_\_\_\_\_ 199\_\_ година  
On \_\_\_\_\_

Потпис на примателот на патната исправа  
Signature of passport holder

Место за такса  
Administrative tax

## 250.

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за народниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97), народниот правобранител на 11.02.1998 година, донесе

### ДЕЛОВНИК НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Со овој деловник поблиску се уредуваат прашањата за организацијата, постапката и начинот на работата на народниот правобранител и други прашања значајни за работата на народниот правобранител.

Со примената на овој деловник се обезбедува правилно, уредно и навремено извршување на работите од надлежност на народниот правобранител.

##### Член 2

Седиштето на народниот правобранител е во Скопје.

На зградата во која се наоѓа народниот правобранител се истакнува натпис „Република Македонија – Народен правобранител – Скопје“.

##### Член 3

Народниот правобранител има свој печат, штембил и примен штембил.

Печатот има форма на круг со пречник од 32 мм, кој го содржи грбот на Република Македонија, а околу него е испишан натписот „Република Македонија – Народен правобранител – Скопје“.

Штембилот има правоаголна форма со димензии 50 x 30 мм на кој се наоѓа грбот на Република Македонија и натпис „Република Македонија, Народен правобранител, број, место, датум и година – Скопје“.

Приемниот штембил има правоаголна форма со димензии 65 x 30 мм, над кој се наоѓа натписот „Република Македонија - Народен правобранител – Скопје“, а во средината во определените графи се наоѓаат зборовите „примено“, „број“, „прилог“.

Печатот и штембилот се ставаат на сите писмени акти што ги донесува народниот правобранител.

Приемниот штембил се става на претставките што се доставуваат до народниот правобранител и се заведуваат во деловодник и уписници.

##### Член 4

Народниот правобранител:

- го претставува и раководи со органот,
- го свикнува колегиумот и раководи со него;
- донесува програма за работа;
- донесува акти за работа на стручната служба;
- именува секретар, советници на народниот правобранител, самостојни советници и советници;
- донесува одлука за висината на надоместокот за извршени работи од научни и стручни институции и нивно вклучување во постапката,
- учествува во работата на посложени предмети;
- определува начини, форми и методи за поефикасно остварување на работите од својата надлежност;
- врши прием на странки во органот,
- одлучува во втор степен по приговор за прием на работници во стручната служба;
- ги потпишува конечните одлуки по предметите;
- одлучува и за други прашања што не се регулирани со Законот, овој деловник и други акти што ги донесува, и
- се грижи за примена на Деловникот и дава упатства и толкување за неговата примена

##### Член 5

Во случај на отсутност или спреченост на народниот правобранител, го заменува заменик што тој ќе го определи.

##### Член 6

Замениците на народниот правобранител ги вршат сите работи и задачи за кои е овластен народниот правобранител, а особено.

- постапуваат по претставките,
- раководат со постапката по предметот и го извествуваат народниот правобранител за ставовите и мерките што треба да се преземат по предметот;
- ги проучуваат и следат законите и другите прописи,
- ги следат состојбите во областа за заштита на правата и слободите на граѓаните;
- укажуваат, сугерираат и даваат мислења за несоодветна примена на законите и прописите,
- се грижат за еднаква, рамноправна и единствена заштита на уставните и законските права и слободи на граѓаните на Република Македонија и

– вршат други работи што ќе им ги определи народниот правобранител

#### Член 7

Народниот правобранител и неговите заменици го сочинуваат колегиумот.

Колегиумот го свикнува и со него раководи народниот правобранител, а во негово отсуство или спреченост заменик што тој ќе го определи.

На колегиумот се разгледуваат и утврдуваат прашања од значење за работата на народниот правобранител, а особено:

– предлог-програмата за работа на народниот правобранител;

– предлог-финансискиот план и завршната сметка;  
– предлог-актот за организација и работа (деловник) и актот за систематизација на работите и задачите и други акти што ги донесува народниот правобранител;  
– предлог-одлуките за висината и начинот на исплата на надоместок за мислења и учество на научни и стручни институции, кои по барање на народниот правобранител учествувале во постапката;

– одделни посложени прашања од значење за работата на народниот правобранител и се определува начин за поефикасно остварување на работите од неговата надлежност.

За работата на седниците на колегиумот се води записник.

#### Член 8

Во раководењето и работењето со стручната служба на народниот правобранител му помага секретар

Секретарот го именува народниот правобранител за време од 4 години со можност за повторно именување.

За својата работа и работата на стручната служба, секретарот му е одговорен на народниот правобранител.

Во случај на отсутност или спреченост, секретарот го заменува еден од советниците кој ќе го определи народниот правобранител.

#### Член 9

Стручните и другите административно-технички работи ги врши стручна служба на народниот правобранител

Стручната служба ја сочинуваат секретарот и следните организациони единици:

1. Студиско-аналитичка организациона единица;
2. Организациона единица за евиденција, документација и информатика;
3. Организациона единица за финансиски, административни и административно-технички работи

#### Член 10

Стручно-аналитичката организациона единица ја сочинуваат советници на народниот правобранител, самостојни советници, советници и стручни соработници.

Советниците на народниот правобранител, самостојните советници и советниците ги именува народниот правобранител за време од 4 години со можност повторно да бидат именувани.

#### Член 11

Народниот правобранител, замениците на народниот правобранител, советниците и овластените работници во Стручната служба на народниот правобранител имаат службени легитимации.

Образецот и содржината на службената легитимација, постапката и начинот на издавањето и користењето ги пропишува народниот правобранител со правилник.

За евиденцијата, чувањето и поништувањето на службената легитимација е одговорен секретарот на народниот правобранител.

#### Член 12

Прашањата за организацијата на стручната служба, постапката и начинот на работата на народниот правобранител кои не се уредени со Законот и со овој деловник, се уредуваат со други општи акти што ги донесува народниот правобранител.

### II. ТЕК НА ПОСТАПКАТА И НАЧИН НА РАБОТАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

#### Член 13

Текот на постапката и начинот на работата на народниот правобранител, опфаќа:

- прием и преглед на претставките и другите писмени акти доставени до народниот правобранител,
- упис на примените акти и формирање на предмет,
- распоредување на предметите на замениците и советниците;
- начин на постапување по предметите,
- административно-техничка обработка на предметите;
- достава на актите, и
- архивирање и чување на предметите и другите акти

#### Член 14

Постапката пред народниот правобранител се покренува со приемот на претставката

Постапката пред народниот правобранител е неформална, итна и доверлива

Приемот, прегледувањето и распоредувањето на актите, заведувањето, доставувањето во работа, административно-техничката обработка, испраќањето, разгледувањето и класификацијата и одлагањето на свршените акти во писарницата, се вршат во согласност со Законот за општата управна постапка и прописите за канцелариско и архивско работење

#### Член 15

Претставките и другите писма се заведуваат во соодветните уписници и по нив се образуваат предмети

Претставките примени на записник, се заведуваат во соодветниот уписник и по нив се образуваат предмети

Писмената претставка и претставката дадена на записник треба да ги содржи податоците предвидени во член 13 од Законот за народниот правобранител

Претставка во име на граѓанин, може да поднесе и овластен полномошник.

Доколку претставката не ги содржи потребните податоци, или таа е нејасна и неразбирлива, народниот правобранител ќе побара од подносителот да ја прецизира и дополни и ќе определи рок за нивно отстранување, во рок кој не може да биде пократок од 8 дена ниту подолг од 30 дена

Претставката примена на записник ја составува овластено лице на народниот правобранител по упатство на народниот правобранител или негов заменик

Записникот треба да ги содржи сите податоци што треба да ги содржи и претставката.

Записникот го потпишува граѓанинот што бара заштита на уставните и законските слободи и права и овластеното лице на народниот правобранител, што го составило записникот.

#### Член 16

Во итни случаи народниот правобранител може да прими претставка и по телефон, за што се составува службена белешка

Претставката примена по телефон подносителот е должен во рок од 10 дена да ја поднесе писмено или усно на записник пред народниот правобранител

Доколку претставката примена по телефон во определениот рок не се достави писмено или усно на запис-

ник и не бидат доставени соодветни докази, постапката ќе се запре.

#### Член 17

Народниот правобранител ги води следните помошни уписници:

- уписник за предмети „НП“ (Образец бр. 1),
- општ уписник „НПР“ (Образец бр. 2),
- доверливи уписници „ДОВ“ (Образец бр. 3).

Обрасците на уписниците се составен дел на овој деловник.

Покрај наведените уписници народниот правобранител, може, по потреба да води и други уписници и евиденции.

#### Член 18

Во уписникот „НП“ се заведуваат сите претставки доставени до народниот правобранител писмено на записник со кои граѓаните бараат заштита на уставните и законските права, како и сопствените иницијативи на народниот правобранител за покренување постапка за заштита на уставните и законските права на граѓаните, а по кои народниот правобранител е надлежен да постапува и да презема соодветни мерки.

Во уписникот „НПР“ се заведуваат сите писма кои не се заведуваат во уписникот „НП“.

Во доверливите уписници се заведуваат сите доверливи акти.

#### Член 19

Претставките доставени до народниот правобранител се распоредуваат и заведуваат по следните области:

- заштита на уставните права и слободи;
- заштита на социјалните права;
- заштита на правата и слободите од работен однос;
- заштита на правата од областа на финансите;
- заштита на правата од областа на царинското работење;
- заштита на правата од областа на одбраната;
- заштита на правата од областа на заштита на детето;
- заштита на правата од областа на имотно-правните односи;
- заштита на правата од областа на урбанизмот, градежништвото и заштитата на животната средина;
- заштита на правата што се повредуваат од јавни претпријатија, јавни служби и јавни установи;
- заштита на правата од областа на станбените односи;
- заштита на правата што се остваруваат во единиците на локалната самоуправа,
- заштита на правата од други области; и
- остварување на други права во управната постапка.

#### Член 20

Заради полесно и побрзо пронаоѓање на предметите заведени во уписниците, народниот правобранител води именици.

Имениците се водат во книга или по систем на картотека.

За работењето по претставките се води статистика.

Начинот и методот на водењето на статистиката го определува народниот правобранител.

#### Член 21

Народниот правобранител ги следи состојбите на заштита на правата и слободите на граѓаните и преку вршење посета и увид во органите на државната управа и во други органи и организации што имаат јавни овластувања

Народниот правобранител особено ја следи состојбата на заштита на правата и слободите во органите на

државната управа и другите органи и организации што имаат јавни овластувања во кои слободата на движење е ограничена, а посебно во казнено-поправните и воспитно-поправните установи.

Посетата и увидот во органите и организациите од претходниот став, народниот правобранител може да ја изврши и без претходна најава и да разговара со лицата сместени во овие органи и организации без присуство на службени лица

За извршената посета и увид, народниот правобранител составува записник, кој го доставува до органот или организацијата во кој е извршена посетата и увидот.

#### Член 22

Предметите заведени во уписниците „НП“ и „НПР“, народниот правобранител ги распоредува на замениците, кои ги распоредуваат примените предмети за работа на советниците според областа на која се распоредени.

Распоредот на советниците го врши народниот правобранител.

Советникот на кого му е даден предметот по упатство на заменикот ги собира податоците и известувањата битни за постапување на народниот правобранител и изготвува соодветен предлог-акт согласно Законот за народниот правобранител.

#### Член 23

Потребните појаснувања и дополнителни информации за наводите во претставката, органите односно организациите се должни да ги достават во рокот кој ќе го определи народниот правобранител, кој не може да биде пократок од 8 дена ниту подолг од 30 дена.

Ако органот односно организацијата не ги достави бараните појаснувања и информации во определениот рок должен е да го известува народниот правобранител за причините поради кои не постапил по неговото барање.

За доцнењето, народниот правобранител може да го известува непосредно повисокиот орган.

Одбивањето или непочитувањето на барањето на народниот правобранител се смета како попречување на неговата работа, за што народниот правобранител може за тоа да го известува непосредно повисокиот орган, надлежното министерство, Владата на Република Македонија, а со посебен извештај и Собранието на Република Македонија или тоа јавно да го објави.

#### Член 24

Народниот правобранител, кога тоа е можно, во текот на постапката се зазема за спогодбено решавање на предметот

Со спогодбеното решавање на предметот, постапката по предметот се смета за завршена.

Спогоднувањето мора да биде во согласност со Уставот и Законот

#### Член 25

Народниот правобранител во текот на постапката откако ќе ја утврди фактичката состојба, може во секоја фаза на постапката пред органите пред кои таа се води да го даде своето мислење за решавање на предметот.

#### Член 26

По завршување на постапката, доколку народниот правобранител констатира дека се повредени одредени права и слободи на подносителот на претставката, составува извештај со констатации за утврдената состојба, со предлог мерки и барања во смисла на член 22 од Законот за народниот правобранител.

Извештајот може да се достави на мислење на двете страни.

Своето мислење за извештајот, странките го доставуваат до народниот правобранител во рок што тој ќе го определи.

Кога народниот правобранител оцени дека од приложените докази произлегува неспорна фактичка состојба, без доставување на извештајот на мислење на странките, презема една од мерките предвидени во член 22 од Законот за Народниот правобранител

#### Член 27

Народниот правобранител ќе ја отфрли претставката ако утврди дека предметот е решен на друг начин, ако иницијаторот неоправдано не учествува во постапката или ако од неговите дејствија се гледа дека не покажува интерес за натамошно водење на постапката

#### Член 28

Народниот правобранител во текот на постапката во претставките ги презема следните дејствија:

1. Донесува
  - одлука за отфрлање на претставката;
  - одлука за непокренување постапка.
2. Утврдува предлози
  - за повторно спроведување на одредена постапка од соодветниот орган односно организација согласно Законот,
  - за подобрување во работата и однесувањето со странките во органот односно организацијата;
  - за поведување на дисциплинска постапка против службеното лице во органот односно организацијата.
3. Поднесува барање
  - за поведување управен спор,
  - за времено запирање од извршување на актот на органот односно организацијата до заземање на конечен став за мерката што ќе ја преземе народниот правобранител во конкретниот случај;
  - за покренување на постапка заради утврдување на прекршочна или кривична одговорност
4. Дава мислења, сугестии, забелешки и препораки до органот односно организацијата за преземање на соодветни мерки за разрешување на предметот за кој е поднесена претставка.

#### Член 29

Актите донесени согласно член 28 од овој деловник ги потпишува народниот правобранител или заменик што тој ќе го определи.

#### Член 30

При одлучувањето за мерките што треба да се преземат, особено треба да се има предвид

- значењето, односно вредноста на заштитеното добро кое е повредено или може да биде повредено,
- можноста за повреда на уставните и законските права на поголем број граѓани,
- начинот и околностите под кои дошло или може да дојде до повреда на уставните и законските права,
- другите законски можности за заштита на загрозеното уставно и законско право

#### Член 31

За преземените дејствија странката се известува писмено

#### Член 32

Ако во текот на постапката за разрешување на одреден предмет е потребно посебно стручно знаење, На-

родниот правобранител може да побара мислење од научни и стручни институции.

За преземање на дејствијата од став 1 на овој член, одлучува народниот правобранител

#### Член 33

Народниот правобранител во текот на постапката не е должен да ѝ овозможи на странката увид во предметот

#### Други прашања во врска со постапката пред народниот правобранител

#### Член 32

Народниот правобранител разгледува и други прашања што се од интерес за заштита на уставните и законските права кои имаат основа во други извори и сознанија (по пат на средствата за јавно информирање и друго), а се однесуваат на неправилната работа на органите односно организациите

#### Член 35

Ако во текот на постапката се утврди дека до повреда на уставните и законските права на граѓаните дошло поради тоа што прописот или актот не е во согласност со Уставот и Законот, народниот правобранител може да покрене иницијатива за изменување и дополнување на законот, прописот односно актот.

Иницијативата за изменување и дополнување на закон, пропис или друг акт народниот правобранител ја доставува до Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија и надлежното министерство.

Народниот правобранител може да поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста на законите и уставноста и законитоста на други прописи пред Уставниот суд на Република Македонија доколку во текот на својата работа оцени дека тие не се во согласност со Уставот, односно законот.

#### Член 36

Граѓаните и нивните полномошници (во понатамошниот текст: странките), кои доаѓаат кај народниот правобранител се примаат во термин претходно договорен.

Ако разговорот не бил претходно договорен, а странката и покрај тоа бара разговор, со странката може да разговара и советник на народниот правобранител.

Странката чие живеалиште е надвор од Скопје, ќе биде примена и без претходно најавување.

#### Член 37

Странките ги прима народниот правобранител или негов заменик, во присуство на советник.

По исклучок странката може да ја прими и советник на народниот правобранител што ќе го определи народниот правобранител или негов заменик.

#### Член 38

Народниот правобранител, по потреба може да организира прием на странки и надвор од седиштето на народниот правобранител.





## - ОПШТ УПИСНИК "НПР"

(Образец бр.2)

Основен број	ПРЕДМЕТ	Под-бросок	Датум на приемот	ИСПРАКАЧ			РАЗВОД	
				Презиме и име односно назив и место	Број и датум	Организациона единица	Датум	ОЗНАКА
Пренос								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пренос								

## - ДОВЕРЛИВ УПИСНИК "ДОВ"

(Образец бр.3)

Основен број	Вид и степен на тајноста	ПРЕДМЕТ	Подбросок	Дата на приемот	ИСПРАКАЧ		Организациона единица	РАЗВОД	
					Презиме и име односно назив и место	Број и дата		Дата	Ознака
Пренос									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пренос									

## Член 39

Народниот правобранител може да покрене постапка иако од дејствието или последната одлука на органот односно организацијата поминало повеќе од една година ако оцени дека иницијаторот рокот го пропуштил од оправдани причини

Како оправдани причини, народниот правобранител ќе ги смета, подолготрајна болест, отсуство од земјата и други причини што тој ќе ги оцени за оправдани

## III ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

## Член 40

Народниот правобранител за работата од својата надлежност ја информира јавноста.

Јавноста се известува преку годишен извештај што народниот правобранител му поднесува на Собранието на Република Македонија, преку посебни извештаи, преку конференции со средствата за јавно информирање, соопштенија, бILTени, публикации и на друг начин

При известување на јавноста треба да се имаат предвид прописите за заштита на тајноста и доверливоста на податоците од предметот во согласност со Законот за народниот правобранител.

## Член 41

Годишниот извештај за претходната година народниот правобранител му го поднесува на Собранието на Република Македонија до 31 март во тековната година

Годишниот извештај содржи, уведен дел, дел за предметното работење со статистички преглед на предметите, дел за обработените и завршените предмети, начинот на кој се решени, опис на поединечни претставки карактеристични за повредите на човековите

права и слободи, неправилности, мислење за степенот на почитувањето на правата и слободите на граѓаните на Република Македонија, податоци за други активности на народниот правобранител и други податоци битни во постапувањето на народниот правобранител, што се од особено значење за заштитата на правата и слободите на граѓаните на Република Македонија.

## IV СОРАБОТКА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ СО ДРУГИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Соработка со органите на управата и организациите во Република Македонија, семинари и стручни советувања

## Член 42

Во остварувањето на својата функција заради стручно усовршување и унапредување на работата на народниот правобранител може да се организираат семинари, стручни советувања, договорни состаноци и слично

Заради еднаквост, рамноправност и единственост во заштитата на правата на граѓаните и нивно ефикасно остварување и за унапредување на работата на органите и организациите во Републиката, народниот правобранител соработува со соодветните органи и организации

Соработка со народните правобранители на други држави и со други меѓународни организации

## Член 43

Во остварувањето на својата функција, народниот правобранител соработува со народните правобранители (омбудсмани) на други држави и со други меѓународни органи и организации по прашања од интерес за заштита на слободите и правата на граѓаните

Во остварувањето на оваа соработка народниот правобранител покренува иницијативи за разгледување на определени прашања, учествува во нивното решавање на заеднички советувања и други стручни собири, разменува мислења, информации и други материјали и остварува други облици на соработка.

## V КОМИСИИ И РАБОТНИ ТЕЛА

### Член 44

Во остварувањето на работите од својата надлежност, народниот правобранител може да формира постојани или повремени комисии и работни тела

Со актот за формирање, народниот правобранител го утврдува бројот на членовите на комисиите и работните тела и ги определува нивните задачи.

## VI ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 45

Деловникот го менува и дополнува народниот правобранител според свои согледувања или по предлог на замениците

### Член 46

Овој деловник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Народен правобранител,  
**Бранко Наумоски**, с р

### 251.

Врз основа на член 25 од Законот за народен правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 7/97), членовите 4 и 8 од Деловникот на Народниот правобранител, и членовите 4 до 9 од Правилникот за организација и систематизација на работите и задачите во Стручната служба на Народниот правобранител, а во врска со членовите (159) и 229 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр.40/90), Народниот правобранител на 23.02.1998 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ, КАКО И НАДОМЕСТОЦИТЕ И ДРУГИ ПРИМАЊА НА ФУНКЦИОНЕРОТ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА И НАЗНАЧУВА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ**

### I ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

Со оваа Одлука се определуваат коефициентите за утврдување на платите, како и надоместоците и другите примања на функционерот и раководните работници, што ги именува и назначува Народниот правобранител

#### Член 2

Како функционер во смисла на оваа одлука се смета секретарот на Народниот правобранител кој раководи со Стручната служба, а како раководни работници: советникот на Народниот правобранител, самостојниот советник и советникот во Стручната служба.

#### Член 3

Коефициентите во оваа одлука се утврдени зависно од вредноста на работите и задачите што функционерот и раководните работници ги вршат, значењето на

тие работни задачи, нивната сложеност и обем, одговорноста и од вкупниот придонес што функционерот и раководните работници ги даваат со својата работа за остварување на функцијата на Народниот правобранител

#### Член 4

Основица за пресметување на платите е просечната плата по работник исплатена во стопанството на Република Македонија за претходниот месец според податоците на Републичкиот завод за статистика

#### Член 5

Надоместоците на определени материјални трошоци и други примања на функционерот и раководните работници се утврдуваат согласно Законот за личните доходи и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката

## II ПЛАТИ

### Член 6

Коефициентите за утврдување на платите на функционерот и раководните работници изнесуваат за:

– секретар на Народниот правобранител	– 3,20
– советник на Народниот правобранител	– 3,00
– самостоен советник	– 2,80
– советник	– 2,60

### Член 7

Платата на функционерот и раководните работници се утврдува така што основницата за пресметување на платите се множи со утврдениот коефициент и се зголемува за процентот за работното искуство

Работното искуство се вреднува така што платата во месечен износ се зголемува за процентот утврден за работното искуство од 0,5% за секоја започната година работен стаж, а најмногу до 20%

### Член 8

Решение за определување на платите на функционерот и раководните работници врз основа на коефициентите од член 6 на оваа одлука донесува Народниот правобранител

## III НАДОМЕСТОК НА ПЛАТИ

### Член 9

На функционерот и раководните работници им припаѓа право на надоместок на плата за време на државни празници, користење на годишен одмор, отсуство поради бременост и породување, отсуство поради нега на дете, воена вежба, оспособување и обука за одбрана и цивилна заштита, јавување на покани со воени и други органи до кое е дојдено без вина на функционерот, односно раководниот работник и за вршење на јавни функции

## IV. НАДОМЕСТОК НА ОПРЕДЕЛЕНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ И ДРУГИ ПРИМАЊА

### Член 10

Функционерот и раководните работници имаат право на надоместоците и под условите утврдени во член 27 и член 28 од Законот за лични доходи и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката.

### Член 11

За правото и висината на надоместоците од член 9 на оваа одлука во согласност со условите од член 27 и член 28 од Законот за личните доходи и другите надоместоци

местоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката одлучува Народниот правобранител

#### V. ПРАВА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ПО ПРЕСТАНУВАЊЕТО НА ФУНКЦИЈАТА

##### Член 12

Функционерот, односно раководниот работник, кој по истекот на времето на кое е именуван нема повторно да биде именуван или кој по разрешувањето не ќе биде распореден на други работи и задачи во Народниот правобранител или во друг орган, односно не заснова повторно работен однос, има право да остварува плата согласно Законот за платите и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката

#### VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

##### Член 13

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.113/1 Народен правобранител  
23 февруари 1998 година **Бранко Наумоски**, с.р  
Скопје

252.

#### ЗАЕДНИЧКА ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БР 34 ОПШТИНА КОЧАНИ

Изборната комисија на Изборната единица бр. 34 општина Кочани откако утврди дека предлагањето и утврдувањето на кандидатите е извршено согласно Законот, ја утврди Заедничката листа на кандидатите и тоа:

1. Саздо Атанасов – независен кандидат
2. Благој Димитров – независен кандидат
3. Борис Серафимов – Работничка партија
4. Владо Крстов – Демократска партија на Македонија
5. Илчо Зашов – независен кандидат
6. Сотир Костов – Демократска партија
7. Душан Данев – Социјалдемократски сојуз на Македонија
8. Иван Ангелов – независен кандидат

#### ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БР. 34

Во Кочани 20.02.1998 година Претседател,  
Секретар, **Никола Михаилов** с.р  
**Лазар Трендов** с.р.

##### Членови:

1. **Киро Стефанов** с.р.
2. **Лазар Митев** с.р.
3. **Киро Стојанов** с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Решението за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина за потребите на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, бр. 23-2128/2 се поткраднала грешка поради што се дава

#### ИСПРАВКА

#### НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Во колона 2 – тарифна ознака, наместо бројот „9009 11 00 00“ треба да стои бројот „9009 21 00 00“, во точка 1 во колона 3 – наименуваниот ред 66 наместо зборовите „за репродукција на оригинал директно на копја (директна поставка)“ треба да стојат зборовите „Со вграден оптички систем“ и во точка 1 во колона 3 – наименуваниот ред 69 наместо зборовите „а) фотокопиран апарат марка КАНОН НП 1550“ треба да стојат зборовите „а) Фокопирен апарат КАНОН НП 6216“

Бр 23-2128/2  
18 февруари 1998 година  
Скопје

Од Владата на Република  
Македонија

#### ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

2.

Врз основа на член 90 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Сл. весник на РМ“ бр. 37/97), Управниот одбор на Заводот за вработување на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.1997 година, донесе

#### СТАТУТ НА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

##### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Со овој статут, во согласност со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност (во натамошниот текст: Законот) се уредуваат организацијата и начинот на работењето на Заводот за вработување на Република Македонија (во натамошниот текст: Заводот) правата, обврските и одговорностите на организацијата на Заводот; претставувањето и застапувањето; начинот на организирањето и вршењето на стручните, организациските, административните, и други работи, јавноста во работењето на Заводот и неговите органи, постапката за донесување на акти, и други прашања од значење за работењето на Заводот.

##### Член 2

Седиштето на Заводот е во Скопје.  
Заводот образува единствена стручна служба со подрачни единици – Бира за вработување

##### Член 3

Во односите со трети лица Заводот го претставува и застапува директорот на Заводот.

##### Член 4

Заводот ги врши стручните, организациските и административните и други работи што се однесуваат на вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност, а особено:

- евидентирање на работодавците и нивните потреби од работници;
- примане на понуди за слободни работни места од работодавците и идентификување на потребите на работодавците;
- огласување на пријавата за потреба од работник во Заводот,

- совети за примена на законите и другите прописи,
- свидентирање на невработените лица според нивните квалификации, знаења и искуства,
- информирање на невработеното лице за услугите во Заводот;
- споредување на потребите на работодавецот со квалификацијата, знаењето и искуството на невработеното лице;
- обезбедување информации на работодавецот и на невработените лица за пазарот на трудот,
- упатување на невработените лица и координирање на обуката, преквалификацијата или доквалификацијата за вработување;
- советување и помош на работодавците при вработување на невработените лица со поволни услови,
- обезбедување посебни услови за вработување на невработените инвалидни лица;
- професионална ориентација на невработените и други лица заради избор на занимање или вработување по пат на тестирање и разговор,
- следење на искажаните нереализирани потреби од работници кај работодавецот;
- истражување, следење и анализирање на појавите и движењата на пазарот на трудот;
- обезбедување стручна и географска мобилност на работната сила заради усогласување на понудата и побарувачката од работна сила во Република Македонија и странство;
- посредување за невработени и други лица кои бараат работа од Република Македонија во странство и од странство во Република Македонија,
- воспоставување и одржување на добри односи и соработка на Заводот со работодавците,
- обезбедување права по основ на добри односи и соработка на Заводот со работодавците;
- обезбедување права по основ на осигурување во случај на невработеност;
- издавање работна книшка на невработените и на други лица, и
- други работи што ги врши согласно Законот и Статутот

#### Член 5

Дејноста на Заводот е од јавен интерес.

#### Член 6

Заводот има печат и штембил

Печатот на Заводот има форма на круг, во кој кружно е испишан текст „Завод за вработување на Република Македонија“, а во средината водорамно „Скопје“ Во средината на печатот стои и грбот на Република Македонија

Штембилот на Заводот има форма на правоаголник во кој е испишан текст „Завод за вработување на Република Македонија-Скопје“ со дополнување на број, дата и година

## II ОРГАНИ НА ЗАВОДОТ И НИВНИТЕ ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ

#### Член 7

Органи на Заводот се Управен одбор и директор.

#### 1. Управен одбор

#### Член 8

Управниот одбор е орган на управување на Заводот.

Управниот одбор на Заводот е составен од девет члена, од кои седум претставника именува Владата на Република Македонија и по еден претставник од организацијата на работодавците и организацијата на мнозинскиот синдикат.

Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 4 (четири) години.

Управниот одбор на Заводот за својата работа е одговорен пред Владата на Република Македонија

#### Член 9

Управниот одбор на Заводот од своите членови избира претседател и потпретседател на Управниот одбор

Претседателот и потпретседателот се избираат со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Управниот одбор.

Управниот одбор работи на седница на која присуствува мнозинство од вкупниот број негови членови.

Управниот одбор одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Управниот одбор, доколку со овој статут или со Деловникот на Управниот одбор не е поинаку определено.

Начинот на работата и одлучување на Управниот одбор и правата и должностите на неговите членови поблиску се уредуваат со Деловникот на Управниот одбор.

Деловникот на Управниот одбор се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број негови членови.

## 2. Комисии и други работни тела на управниот одбор

#### Член 10

Управниот одбор формира постојани и повремени комисии и други работни тела за следење на одделни прашања од развојот и спроведувањето на размената на трудот, правата и обврските на работодавците, невработените лица и државата во врска со вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност и други прашања од значење на вработувањето од делокругот на Управниот одбор.

Делокругот, надлежноста, составот, начинот на работа и другите прашања од работата на комисиите и другите работни тела на Управниот одбор се уредуваат со Деловникот на Управниот одбор.

#### Член 11

Управниот одбор на Заводот во рамките на своите права и должности ги врши следните работи:

- донесува Статут и други акти;
- донесува Програма и план за работа;
- донесува акти за организација и работа на Заводот и општ акт за систематизација на работите на Заводот;
- донесува буџет и усвојува годишна пресметка;
- управува со средствата на Заводот;
- одлучува за преземање мерки за создавање услови за вработување на невработените лица;
- одлучува за користење на средствата на Заводот;
- одлучува за преземање на соодветни мерки за унапредување на дејноста на Заводот;
- го следи остварувањето на обврските кои произлегуваат од меѓународни конвенции и меѓудржавни спогодби од областа на вработувањето;
- разгледува прашања, извештаи, информации и други материјали во врска со состојбите и проблемите во областа на вработеноста, вработувањето и невработеноста и други работи од надлежност на Заводот;
- презема мерки за обезбедување и функционирање на информативниот систем во областа на вработувањето;
- разгледува иницијативи и предлози и донесува одлука за воведување нови форми со кои се збогатува содржината на работата на Заводот и се зголемува ефикасноста со Закон и со Статут утврдените функции;
- во рамките на планираните средства со Буџетот донесува одлуки за располагање и користење на истите;
- решава по жалби изјавени против решенијата за засновање работен однос со странски државјани;

- донесува годишен извештај за својата работа и го поднесува до Владата;
- дава согласност за именување работници на работни места со посебни овластувања и одговорности и раководители на бироата за вработување,
- одлучува во прв и втор степен за правата и обврските на раководните работници на Заводот по основ на работен однос,
- основа комисији и други работни тела,
- врши и други работи за кој е овластен со Законот, овој статут и општите акти на Заводот

### 3. Директор на заводот

#### Член 12

Директорот е раководен орган на Заводот  
 Директорот на Заводот е директор и на стручната служба на Заводот и раководи со нејзината работа.  
 Директорот на Заводот ги врши работите утврдени со Законот, со овој статут и со други акти на Заводот  
 Директорот на Заводот учествува во работата на Управниот одбор на Заводот и на неговите комисији и други работни тела, без право на учество во одлучувањето

Директорот на Заводот за својата работа е одговорен пред Управниот одбор на Заводот и пред Владата на Република Македонија

#### Член 13

Директорот на Заводот го именува и разрешува Владата на Република Македонија на предлог на Министерот надлежен за работите на трудот

За директор на Заводот може да биде именувано лице кое има висока стручна подготовка и најмалку пет години работно искуство

Мандатот на директорот трае четири години, со право на повторен избор.

#### Член 14

Директорот на Заводот ја организира и раководи работата на Заводот, самостојно донесува одлуки од делокругот на неговата надлежност, го застапува и претставува Заводот пред трети лица и е одговорен за законитоста на работата на Заводот и врши и други работи во согласност со Закон и Статутот на Заводот

#### Член 15

Директорот може да биде разрешен пред истекот на времето за кое бил именуван

- на негово барање,
- ако настане некоја од причините поради кои, според прописите за работните односи му престанува работниот однос по сила на Закон,
- ако не постапува според Законот, Статутот и актите на Заводот или неоправдано не ги спроведува одлуките на Управниот одбор или постапува спротивно на нив,
- ако со своето несовесно и неправилно работење му предизвика на Заводот значителна штета или ако ги застапува или не ги извршува своите обврски и поради тоа ќе настанат или би можеле да настанат потешки нарушувања во извршувањето на дејноста на Заводот и
- ако го попречува или на друг начин го оневозможува остварувањето на правата на невработените лица согласно со овој закон

#### Член 16

Директорот на Заводот има помошници  
 Бирото за вработување има раководител  
 Помошниците на директорот на Заводот и раководителите на Бирата за вработување ги именува директорот

На именувањето на помошниците на директорот и раководителите на Бирата за вработување, согласност дава Управниот одбор

Условите за именување на помошниците на директорот на Заводот и раководителите на Бирата за вработување се утврдуваат со актот за систематизација на работите на Стручната служба на Заводот

Директорот на Заводот може определени работи од својата надлежност да пренесе на помошниците и раководителите на Бирата за вработување.

#### Член 17

Директорот на Заводот  
 – го претставува, застапува и раководи со работата на Заводот,

– организира, обезбедува и одговара за законите и ефикасно извршување на работите од делокругот на работата на Заводот, се грижи за

– подготвување на нацртите и предлозите на општите акти кои ги донесува Управниот одбор,

– јавност во работата на Заводот,

– подготвувањето на седниците на Управниот одбор и на неговите комисији и другите работни тела на Управниот одбор,

– спроведување на општите акти и извршување на други акти на Управниот одбор, комисиите и другите негови работни тела,

– извршување на Програмата за работа и Буџетот

– наменско користење на средствата на Заводот и во рамките на овластувањето од Управниот одбор неопредно одлучува за нивното користење,

– на Управниот одбор му предлага финансиски план за наредната година,

– располагање со средствата во рамките на Буџетот во висината и намените што ги определува Управниот одбор,

– му поднесува на Управниот одбор на Заводот тримесечни извештаи и годишен извештај како и анализи за состојбите во областа на невработеноста и вработувањето со предлози и мислења,

– склучува договори во рамките на овластувањата утврдени со Закон и со овој статут,

– издава одобренија за засновање работен однос со странски државјани,

– одлучува во прв степен за остварување на правата и обврските на работниците на Заводот по основ на работен однос,

– формира повремени комисији и други работни тела за вршење на работите од својата надлежност,

– врши и други работи определени со Законот, Статутот и другите акти на Заводот и за работите што ќе му ги довери Управниот одбор

### 4. Планирање, обезбедување и користење на средствата

#### Член 18

За планирање на приходите и расходите за остварување на правата на невработените лица од осигурување во случај на невработеност и на дејноста на Заводот во Заводот се донесува финансиски план

Финансискиот план на Заводот го донесува Управниот одбор

Предлогот на финансискиот план на Заводот го поднесува директорот на Заводот

Финансискиот план на Заводот се донесува најдоцна пред истекот на годината

#### Член 19

Приходите на Заводот согласно член 95 од Законот се обезбедуваат од

– придонесот за вработување што го пресметува и уплатува работодавецот од бруто платата на работникот,

– Буџетот на Република Македонија и

– други извори

Стапката на придонесот за вработување на предлог на Владата ја утврдува Собранието на Република Македонија

Средствата од придонесот се уплатуваат на сметка на Заводот

#### Член 20

Расходите на Заводот ги сочинуваат средства потребни за право од осигурување во случај на невработеност и тоа

- паричен надоместок,
- подготовка за вработување (обука, преквалификација или доквалификација),
- право на здравствена заштита, во согласност со прописите за здравствена заштита,
- право на пензиско и инвалидско осигурување, во согласност со прописите за пензиско и инвалидско осигурување и
- права на инвалидни лица за вработување со поволни услови во согласност со Закон

### 5. Стручна служба на заводот

#### Член 21

За вршење на работите од делокругот на Заводот, Заводот образува единствена стручна служба со подрачни единици – Бира за вработување, без својство на правно лице

Биро за вработување може да се основа за подрачјето за една или повеќе општини

#### Член 22

Стручната служба се организира на начин со кој ќе се обезбеди стручно, одговорно, ефикасно, благовремено, економично и рационално извршување на прописите и задачите

Организацијата на работата на стручната служба на Заводот, видот на задачите и начинот на нивното извршување поблиску се уредуваат со актот за организација и работа на Заводот и систематизацијата на работите на Заводот

#### Член 23

За остварување на правата и обврските на работниците на стручните служби по основ на работен однос, одлуки односно решенија во прв степен донесува директорот на Заводот

#### Член 24

Правата и обврските од работен однос работниците во стручните служби на Заводот ги остваруваат во согласност со прописите за работните односи и колективен договор

### III НАДЛЕЖНОСТИ И РЕШАВАЊЕ НА ПРАВАТА

#### Член 25

Решенија за правата за време на невработеност во прв степен донесува Заводот.

#### Член 26

Постапката за остварување право за време на невработеност ја води и подготвува решение раководителот на Бирото за вработување, кај кое невработеното лице е свидентирано

### IV ИНФОРМИРАЊЕ И ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА

#### Член 27

Работата на Заводот е јавна  
Јавноста во работата се обезбедува преку  
- објавување на Статутот, и други акти на Заводот во „Службен весник на Република Македонија“,

- информирање на работодавците и невработените лица;

- доставување на извештаи и информации до Владата на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика,

- на друг начин во согласност со овој статут.

### V. ДОНЕСУВАЊЕ СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ НА ЗАВОДОТ

#### Член 28

Иницијатива за покренување и постапка за донесување на Статутот и други општи акти на Заводот како и нивно изменување можат да поднесат:

- најмалку една третина од вкупниот број на членовите на Управниот одбор;
- директорот на Заводот.

#### Член 29

Директорот на Заводот го подготвува нацртот односно предлогот на Статутот и другите општи акти и ги доставува до Управниот одбор на Заводот.

#### Член 30

Управниот одбор на Заводот по предлог на директорот на Заводот покрај Статутот на Заводот донесува:

- Правилник за организација и работа на Заводот;
- Правилник за систематизација на работните места на Заводот;
- Деловник за работа на Управниот одбор, и
- други општи акти.

Согласност на Статутот и на актите за организација и систематизација на Заводот дава Владата на Република Македонија.

#### Член 31

Статутот на Заводот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува по објавувањето на Одлуката за потврдување на Статутот од Владата на Република Македонија.

Другите општи акти на Заводот влегуваат во сила наредниот ден од денот на донесувањето, ако со тие акти не е поинаку определено

#### Член 32

Измени и дополнувања на Статутот на Заводот се вршат на начин и во постапка како и за неговото донесување

### VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 33

Со влегувањето во сила на овој статут престанува да важи Статутот на Републичкиот завод за вработување („Сл. весник на РМ“ бр 66/92)

#### Член 34

Овој статут ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ по давањето согласност од Владата на Република Македонија.

#### Член 35

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 02-526/3  
21 октомври 1997 година  
Скопје

Претседател  
на Управниот одбор,  
Владо Величовски, с р

**Огласен дел****СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поведена е постапка за прогласување на исчезнатото лице за умрено и тоа лицето Бојациевска Мирослава, од татко Стојко и мајка Невена, родена на 01 II 1915 година во Куманово со последно живеалиште во Скопје, на ул "Мито Хаџи Василев" бр 18, влез 1, стан бр 5 во Скопје

Се повикува исчезнатото лице, како и секој друг што знае за нејзиниот живот, да се јави во судот во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот. Се укажува дека по истекот на тој рок исчезнатото лице ќе се прогласи за умрено, а по претходно поставување на старател од страна на Органот за старателство

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Р бр 82/97  
(3061)

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поднесена е тужба за исполнување на договор за купопродажба на недвижен имот од тужителот Ружди Асип Исмаил од Скопје, ул "152-БИС" бр 5, против тужените Јусуф Демир Муарем и Јусуф Демир Шефкет со непознато место на живеење

Бидејќи и двајцата тужени се со непозната адреса на живеење, за привремен застапник им е поставен адвокатот Златко Пејовски од Скопје, кој ќе ги застапува интересите на тужените се додека тужените не се појават пред судот или до правосилното окончување на спорот

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XII П бр 3389/96  
(3177)

**ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР**

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр 7396/97, на регистарска влошка бр 1-9512-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за проектирање, консалтинг и инженеринг „ТЕКОНИНГ ТКС“ п о ул „Варшавска“ бр 1-2/13 Скопје

Истапува Валериј Војнески, а пристапува Деспотовиќ Весна

Дејности: 01131, 011312, 011742, 050100, 070111, 070112, 070113, 070114, 070125, 070127, 070211, 070214, 070223.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 7396/97.  
(1561)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег бр 91/98, на регистарска влошка бр 1-45959-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште и основач на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало, посредување, услуги и надворешен промет „ПИБИКО“ експорт-импорт д о о ул „Дане Крапчев“ бр 19, Скопје

Досегашната фирма и седиште на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало, посредување, услуги и надворешен промет „ЛИБИКО“ експорт-импорт д о о ул „Дане Крапчев“ бр 19, Скопје па во иднина ќе гласи

Претпријатие за трговија, градежништво и инженеринг „ПАЛЕТА“ д о о увоз-извоз ул „Видое Смилевски Бато“ бр 5 III/17 Скопје

На ден 12 01 1998 год во претпријатието пристапила Иванова Стојанка, а на истиот ден истапила Александар Биљана

Се брише Александар Биљана, директор, а се запишува Иванова Стојанка директор

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 91/98  
(1565)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег бр 7424/97, на регистарска влошка бр 1-62784-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за производство, трговија и услуги за промет на големо и мало, извоз-увоз „ИНТЕР ТОС“ д о о ул „Пролетерска“ бб Скопје

Од претпријатието истапува основачот Тони Илиевски со ден 15 12 1997 година и си го повлекува својот основачки влог, а пристапува како нов основач на ден 15 12 1997 година Татјана Темелкоска од Скопје

Се брише досегашниот застапник на претпријатието Тони Илиевски директор без ограничување, а се запишува како нов застапник на претпријатието Татјана Темелковска директор без ограничување

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 7424/97  
(1566)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег бр 10/98, на регистарска влошка бр 1-47275-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на назив и проширување на Авио компанијата „СТЕП - АИР“ д о о ул „Хо Ши Мин“ бр 294-а Скопје

Досегашниот назив на Авио компанијата во иднина ќе гласи Авио компанија „СКОПЈЕ АИР“ д о о експорт-импорт ул „Хо Ши Мин“ бр 294-а Скопје

Дејности 070140, 070230, 120190

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 10/98  
(1567)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег бр 4285/97, на регистарска влошка бр 1-61906-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ПАЗИЗ - КОМПАНИ“ увоз-извоз д о о ул „Петар Поп Арсов“ бр 19-3-3 Скопје

Се врши промена на седиштето на претпријатието па новото седиште е Претпријатие за производство трговија и услуги „ПАЗИЗ КОМПАНИ“ увоз-извоз д о о Скопје ул „Црвена Општина“ бр 69-а

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег бр 4285/97  
(1568)

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 1223/97, на регистарска влошка бр 1-10817-0, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Приватното претпријатие за трговија, транспорт, услуги и производство, „ТЕРЗИЕВ“ п о увоз-извоз ул „Жртви на фашизмот“ бр. 26, Струмица

Дејности: 060501, 060502, 060602, 020110, 020201, 013200, 012130, 012141, 012142

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1223/97  
(1296)

Основниот суд во Штип, со решението Срег бр 1217/97, на регистарска влошка бр 1-4279-0, го запиша во судскиот регистар дополнувањето на дејноста на Трговското претпријатие „ВАМИПРОМ“ п о увоз-извоз с Сарај, Струмица

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 012421, 012429, 01269

Од Основниот суд во Штип, Срег бр 1217/97  
(1297)

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 2/98, на регистарска влошка бр 1-2682-0, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за транспорт, трговија на големо и мало, угостителство и туризам, „ЛИСКА КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Овчеполска“ бр 27, Св Николе

Дејности: меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 2/98 (1298)

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 1216/97, на регистарска влошка бр 1-3777-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Претпријатието за производство и трговија „ГОГЕ МИТА“ п.о. експорт-импорт, Свети Николе

Се брише стариот директор и застапник на претпријатието во внатрешниот и надворешниот правен промет – Митко Николов од Скопје

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот правен промет с Мирјана Николовска, директор со неограничени овластувања

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 1216/97

(1299)

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 1210/97, на регистарска влошка бр 1-4751-0, го запиша во трговскиот регистар дополнувањето на дејноста на Трговското претпријатие „ОРБИС“ п.о. увоз-извоз ул „Маршал Тито“ бр 20, Берово

Дејности 060602

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 1210/97

(1300)

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 1/98, на регистарска влошка бр 4-566-000-03, го запиша во трговскиот регистар дополнувањето на дејноста и промена на седиште на Трико-Акционерско друштво за производство на трикотажа, конфекција и доработка на трикотажни материјали, Блатец

Досегашното седиште на ул „Партизанска“ бр 3, Винаца, се менува и гласи Блатец

Дејности основање, управување и продажба на учество во домашни и странски друштва, прибавување, управување и продажба на обврзници, прибавување оценка и продажба на патенти, отстапување на лиценци за искористување на патенти од друштвата во кои холдингот учествува, финансирање на друштвата во кои холдингот учествува

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 1/98 (1301)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр. 7130/97, на регистарска влошка бр. 1-66088-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач, проширување на дејност и промена на лице на Претпријатието за превоз и трговија „ЧАИР ТРАНС“ д.о.о. увоз-извоз ул „Бреза“ бр 51 Кратово.

Новата промена на фирма, и седиште на претпријатието гласи: Претпријатие за производство, промет и услуги „КЛАСИКА“ увоз-извоз д.о.о. ул „Планинска“ бр 47-а Кратово.

Кон претпријатието пристапува Ристовска Жаклина, а истапува Милошевски Стојанча

Дејности: 011941, 011949, 012130, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012429, 012621, 012622, 012623, 012820, 013099, 013121, 013122, 013200, 012400, 013500, 013903, 013909, 020110, 020140, 030003, 050100, 050301, 050302, 070227, 080111, 080112, 080119, 080190, 090121, 090140, 090150, 090202, 090209, 110109, 110302, 110402, 110902, 11905, 110909, увоз и извоз на стоки и услуги од сите видови на царинска тарифа, посредување и застапување во областа на про-

метот со стоки и услуги, шпедиција, компензациони работи, привремен увоз

Се брише Милошевски Стојанча, а се запишува Ристовска Жаклина како директор со неограничени овластувања

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 7130/97. (1529)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 6947/97, на регистарска влошка бр. 1-10013-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност и промената на директор на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало, увоз-извоз, шпедиција, посредништво и малограничен промет „КЛАСИК“ ц.о. ул „Први Мај“ бр 27 Гевгелија

Дејности 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202

Се брише од директор Савов Ѓорѓи, а се запишува Савов Ристо

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 6947/97 (1530)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 67/98, на регистарска влошка бр 1-34696-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на Трговското претпријатие „ЦЕНТАР“ д.о.о. експорт-импорт ул. Кирил и Методиј“ бр 11, Визландово

Дејности 070129, 070229

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 67/98 (1531)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 7159/97, на регистарска влошка бр 1-61116-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на основач, назив, седиште, лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР на Претпријатието за производство, трговија, транспорт, градежништво, туризам и услуги „ЛЕДАНА“ д.о.о. експорт-импорт с Неготино, општина Неготино, Полошко

Од 10 12 1997 год од претпријатието истапува лицето Адеми Кенан од с Врпчиште Гостивар, а пристапува Салија Дашмир

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР и тоа

Се брише Адеми Кенан директор со неограничени овластувања, а се запишува Салија Дашмир директор со неограничени овластувања

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 7159/97 (1532)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 4/98, на регистарска влошка бр 6-02000956-000-01 го запиша во трговскиот регистар прецизирањето на дејности на ТП „ТОНИ – КОМЕРЦ“ стовариште Димче Стамен Велковски ул „Моша Пијаде“ бр 37 Крива Паланка

Дејности 070124 – градежни материјали во стовариште

Истата се прецизира во

Дејност 070124 – огрев и градежен материјал

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 4/98 (1534)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 6976/97, на регистарска влошка бр 1-43279-0-0-0 го запиша во судскиот регистар истапувањето на основач на Претпријатието за производство трговија транспорт, туризам, внатрешна и меѓународна шпеди-



ција и услуги „ДЕНИ – ШПЕД“ д о о експорт-импорт ул „Панче Попоски“ бр 4/3-7 Гостивар.

Од претпријатието како основач истапува лицето Мерцановски Горан од Гостивар, од 3 12 1997 год

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр 6976/97 (1535)

### СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот во Тетово, објавува дека со решението Ст бр 391/97 од 09. II 1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУП “Владика Комерц” од Тетово, ул “Маршал Тито” бр 6-III-6.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул “Димо Гавроски Кара” бр. 76.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26 III 1998 година, во 10,45 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово (3062)

Основниот во Тетово, објавува дека со решението Ст бр.500/97 од 09.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТУ “Два бора - МТ” од с Непроштено.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул “Димо Гавроски Кара” бр. 76.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26.III.1998 година, во 10,30 часот, во соба број 7/1 во овој суд

Од Основниот суд во Тетово. (3063)

Основниот во Тетово, објавува дека со решението Ст бр.464/97 од 12.I.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ “Мартин” од Тетово, ул. “Благоја Тоска” бр. 39/12

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул “Димо Гавроски Кара” бр. 76.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10.III 1998 година, во 10,30 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово (3064)

Основниот во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр 197/97 од 12.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП “ЈО-КО Компани” од Тетово, ул “Браќа Миладинови” бр. 408.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул “Димо Гавроски Кара” бр. 76

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10.III.1998 година, во 10,45 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (3065)

Основниот во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.414/97 од 28.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП “ЛОГОС -1” од с. Д Седларце

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Перо Јовановски од Тетово, ул.“Димо Гавроски Кара” бр. 76.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10.III.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (3066)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст бр 1549/97 од 30 I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУ “Пин Ком” од Скопје, ул.“Миле Поп Јорданов” бр. 40/32.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул “Ордан Чопела”, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.III 1998 година, во 11,10 часот, во соба број 46 во овој суд

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3082)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 194/96 од 04 II.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот ПП “АЦ-СКО” - Скопје, ул “Рузвелтова” бр. 3 и жиро сметка број 40120-601-83905.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3086)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст бр. 151/96 од 24.IX.1997 година е заклучена стечајната постапка над должникот ППТ "Бобо Трејд" - Скопје, ул "Франц Прешерн" бр. 181 и жиро сметка број 40120-601-247707.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3087)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст бр.1366/97 од 11.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ "Д-Д Комерц" од Скопје, ул "Пролет" бр. 10-2/10

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Мирјана Димитровска од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44 , телефон 171-475

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.III.1998 година, во 11,10 часот, во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3089)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решенијата на овој суд Ст.бр 244/96 од 03.II.1998 година, ПП "Декорградба" - Куманово, Ст бр 54/97 на ППУТ "Сан" - Куманово и Ст.бр. 36/96, Ракометен клуб Романовце, заклучена е стечајната постапка над должниците

По правосилноста на решението, должниците да се избришат од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (3095)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решението Ст бр. 214/97 од 11.II.1998 година е отворена стечајна постапка над ППУТ "Паком 94" - с Радичево, но истата не се спроведува поради немање на имот на должникот и стечајната постапка над ППУТ "Паком 94" се заклучува

Доверителите можат да го напаѓаат горе споменатото решение во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на РМ" со жалба до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на горе споменатото решение должникот да се брише од регистарот на претпријатијата

Од Основниот суд во Струмица. (3098)

Основниот суд во Прилеп, објавува дека со решението Ст.бр.180/97 од 09.II.1998 година отвори стечајна постапка над ПП "Цоли трејд" -Прилеп, ул "Борка Талески" бр. 99, со жиро сметка 41100-601-20673.

За стечаен судија е одредена Татјана Сусулеска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Љубица Зајкоска, дипл. економист од Прилеп со телефон 410-989.

Се повикуваат доверителите да им ги пријават своите побарувања стечајниот совет со поднесок во два примероци со доказите и вирманската уплата со такса од 600 денари на жиро сметка 41100-840-018-3338 во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" Се повикуваат должниците да ги измират своите долговите без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 09.IV.1998 година, во 13,30 часот, во судница број 7 во Основниот суд во Прилеп.

Овој оглас е објавен на огласната табла на судот на 09.II.1998 година.

Од Основниот суд во Прилеп. (3099)

Основниот суд во Прилеп, објавува дека со решението Ст.бр.140/97 од 09.II.1998 година отвори стечајна постапка над ПП "Слива комерц" -Прилеп, ул "Блага Ружето" бр. 24, со жиро сметка 41100-601-23815.

За стечаен судија е одредена Татјана Сусулеска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Александар Трајкоски, дипл. економист од Прилеп со телефон 26-494.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања до стечајниот совет со поднесок во два примероци со доказите и вирманската уплата со такса од 600 денари на жиро сметка 41100-840-018-3338 во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" Се повикуваат должниците да ги измират своите долговите без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 09.IV.1998 година, во 14,00 часот, во судница број 7 во Основниот суд во Прилеп.

Овој оглас е објавен на огласната табла на судот на 09.II.1998 година.

Од Основниот суд во Прилеп. (3100)

Основниот суд во Прилеп, објавува дека со решението Ст.бр.163/97 од 09.II.1998 година отвори стечајна постапка над ППТ "\$"К Медаљон комерц" - Прилеп, ул "Браќа Шемкоски" бр. 17, со жиро сметка 41100-601-31707.

За стечаен судија е одредена Татјана Сусулеска, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Стојан Јанчески, дипл економист од Прилеп со телефон 22-164

Се повикуваат доверителите да им ги пријават своите побарувања до стечајниот совет со поднесок во два примероци со доказите и вирманската уплата со такса од 600 денари на жиро сметка 41100-840-018-3338 во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ". Се повикуваат должниците да ги измират своите долговите без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 09.IV.1998 година, во 13,00 часот, во судница број 7 во Основниот суд во Прилеп.

Овој оглас е објавен на огласната табла на судот на 09.II.1998 година

Од Основниот суд во Прилеп. (3101)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 217/96 од 09.IX.1997 година објавува дека ја заклучува

стечајната постапка над стечајниот должник ТП “Војшанка”-с. Војшанци-Неготино.

Од Основниот суд во Кавадарци. (3102)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 179/96 од 10.И.1998 година, објавува дека ја заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ПП “Тип Компани”-ул. “Цано Поптистов” бр. 30, Кавадарци

Од Основниот суд во Кавадарци. (3103)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 121/96 од 10.И.1998 година, објавува дека ја заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ПП “Александрија Комерц”, ул. “Пролетерска” бр. 4, Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (3104)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 169/96 од 10.И.1998 година, објавува дека ја заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ПП “Таго Промет”, ул. “Добре Даскалов” бр. 7, Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (3105)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Ст.бр.281/97 од 21.X.1997 година е отворена стечајна постапка над ПГУТ “Симпекс” од Гостивар.

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Цветат Мулаи, дипломиран економист од Гостивар.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 12.И.1998 година, во 9,00 часот, во соба број 54 во овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (3106)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Ст.бр.284/97 од 21.X.1997 година е отворена стечајна постапка над Претпријатие за услуги, трговија на големо и мало “Здраве комерц” од Гостивар.

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Јане Бибоски, дипломиран правник, ул.“Бранко Станковиќ” бр. 6, Гостивар.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 09.ИИ.1998 година, во 8,30 часот, во соба број 54 во овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (3107)

По предлог на стечајниот управник на ОП ЗИК “Тетово” ДОО “Полог” од Тетово со решение Ст.бр. 161/96 од 10.И.1998 година, Основниот суд во Тетово објавува дека се отвора постапка за присилно порамнување во стечај помеѓу должникот ЗИК “Полог” ДОО - Тетово и неговите доверители на начин што стечајниот должник обврските спрема своите доверители е должен да ги исплати во висина од 50% од утврдениот износ во рок од 1 година по правосилноста на решението за одобрено присилно порамнување.

Рочиште за присилно порамнување се определува за 24.ИИ 1998 година во 8 часот, соба број 7/1 на кое се повикуваат доверителите за склучување на присилно порамнување.

Од Основниот суд во Тетово. (3108)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.227/97 од 27.X.1997 година е отворена стечајна постапка над ПГУП “Рудина” од Тетово, ул.“Г.Делчев” бр. 12.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Азис Селмани, од Горно Седларце.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24.ИИ.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово (3109)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Ст.бр.646/96 од 16.И.1998 година се отвара постапка за присилно порамнување над должникот ПУПЗ “4-ти Јули” - Скопје со седиште на ул. “Јужноиндустријска зона” бб, со жиро сметка бр 40100-601-1172.

Со неговите доверители на начин што должникот утврдените побарува на доверителите да ги исплати од денот на заклучување на присилното порамнување

Сите доверители да ги пријават своите побарувања спрема должникот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет на овој суд, со пријави во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема ПУПЗ “4-ти Јули” - Скопје во стечај, без одлагање.

Рочиште за испитување на побарувањата и за порамнувањето се определува за 26 ИИ 1998 година во 10,00 часот во барака бр. 4, соба бр. 8 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3112)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.2413/97 од 09.И.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Макдрајв” од Скопје, ул.“Петар Ацев” бр 10/7, со жиро сметка 40100-601-222473.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ристо Ѓоргоноски од Скопје, ул "Црвена Армија" бр 10-1/2 , телефон 339-610

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30 III 1998 година, во 8,10 часот, во барака бр 4, соба број 4 во овој суд

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (3124)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.573/97 од 22 X.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ на г.м. "Ромико" од Скопје, ул."Титоградска" бр 4, со жиро сметка 40100-601-261351

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска - Зекирија, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Рајко Ковачевиќ од Скопје, ул "Џумајска" бр. 34, телефон 258-455

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20 III 1998 година, во 8,30 часот, во соба број 45 во овој суд

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (3126)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV Ст.бр.1844/97 од 18.XII.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "Атак" од Скопје, ул "Драчевска" бр. 121/2

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-Ѓоргиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Драги Трпевски од Скопје, ул "Христо Чернопеев" бр 1а, телефон 217-133

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 19 III 1998 година, во 10,00 часот, во барка бр 4, соба број 8 во овој суд

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (3180)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I Ст.бр 1219/97 од 12.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПЗППТ "Владелек" од Скопје, ул."Павле Илиќ" бр. 17/10, со жиро сметка бр 40100-601-189960

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Тодевски Душко од Скопје, ул "Беровска" бр 2/2-15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"

до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.III.1998 година, во 9,40 часот, во барака бр 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3185)

Со решение на стечајниот совет Ст.бр 50/97 од 09 II 1998 година е отворена постапка за стечај над ПТП "Ник-Пром" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ"

По правосилноста на решението, горе наведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (3224)

Со решение на стечајниот совет Ст.бр. 357/97 од 09 II.1998 година е отворена стечајна постапка над ППУТ "Џот Рај" од с. Сушица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горе наведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата

Од Основниот суд во Струмица. (3225)

Со решение на стечајниот совет Ст.бр. 41/97 од 09 II 1998 година е отворена стечајна постапка над ПУТП "Мани" од с Чанаклија, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ"

По правосилноста на решението, горе наведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица (3226)

Со решение на стечајниот совет Ст.бр. 64/97 од 09 II 1998 година е отворена постапка за стечај над ППТ "Европромет" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ"

По правосилноста на решението, горе наведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (3227)

Со решение на стечајниот совет Ст бр 165/97 од 09.II.1998 година е отворена постапка за стечај над ППС "Дипон" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горе наведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (3228)

Со решение на стечајниот совет Ст.бр 239/97 од 09.II.1998 година е отворена постапка за стечај над ППТ "Струма Експрес" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горе наведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (3229)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1370/97 од 11.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУ "Фе-Ком" од Скопје, ул."Партизански одреди" бр. 29.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Марко Ѓурчиновски од Скопје, ул."Љуба Петровиќ" бр.8, телефон 617-547

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 06.IV.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3198)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I Ст.бр.1453/96 од 29.I.1998 година заклучена е стечајната постапка над должникот Претпријатие за производство инжињеринг "Техно-терм" - Скопје, ул."Петар Поп Арсов" бр. 19, жиро сметка бр. 40120-601-178832.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3197)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III.Ст.бр.2327/97 од 09.II.1998 година е

отворена стечајна постапка над должникот ППТУ "Лорис" од Скопје, ул."Хо Ши Мин" бр. 150-а

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Градомир Јовчевски од Скопје, ул."Зеленгора" бр.29, телефон 203-487

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 08.IV.1998 година, во 11,25 часот, во барака бр 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3203)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1516/97 од 28.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППП "Водно-комерц" од Скопје, ул "Славејко Арсов" бр 16-А

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Ефтим Петров од Скопје, ул "Јане Сандански" бр 50/3-4, телефон 417-130

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 23.III.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 46 во овој суд

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (3204)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението III.Ст.бр 610/96 од 04.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот П "Шевал Траде" ДОО од Скопје, ул."9-ти Мај" бр 13

За стечаен судија е одредена Стевка Чесноска Танева, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ефтим Петров од Скопје, бул "Јане Сандански" бр.50-3-4, телефон 417-130

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26.III.1998 година, во 8,00 часот, во соба број 44 во овој суд

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3205)

## ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд во Кичево, објавува дека со решенијата РЛ бр. 6/96 од 12.XI.1997 година над ТП "Бокос", увоз извоз од Кичево; РЛ.бр. 8/97 од 29.XII.1997 година над ТППУ "Ветемира" од Кичево и РЛ.бр. 10/97 од 29.XII.1997 година над ТП "Бела Кула Ко-

мерц" од Кичево, ја заклучи ликвидационата постапка над наведе-ните претпријатија

По правосилноста на решениејата горе наведените претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпријатија, при Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Кичево. (3059)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л бр 96/96 од 30 I 1998 година е заклучена ликвидационата постапка над должникот "ЈЕТА" интернационал траде к,о експорт-импорт, инжењеринг, застапување и промет Д.О.О - Скопје.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3096)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението ПЛ.бр 7/97 од 11 II 1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ППТУ "Славеј Комерц" увоз-извоз, ул "Страшо Пинџур" бр 52, Кавадарци

За ликвидационен управник се определува Неркова Тодорка, ул "Моша Пијаде" бр.2/22, телефон 79-081

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16 III 1998 година, во 8 часот во соба број 27 во овој суд

Од Основниот суд во Кавадарци (3110)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението ПЛ бр 42/98 од 16 II 1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Производно трговско претпријатие "ЕКО-ПАК Инжињеринг" увоз-извоз ДОО - Скопје, ул "Триангал" бб, со број на жиро сметка 40110-601-382076

За ликвидационен управник се определува Ѓоргоноски Ристо од Скопје, ул "Црвена Армија" бр.10/1-2, телефон 339-610

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 02.IV 1998 година, во 8,40 часот во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3123)

Во огласот за стечај III Ст.бр.1223/97, објавен во "Службен весник на РМ" бр 8/98, на страна 452 во првиот став наместо "Авторско патентно биро" треба да стои "Авторско патентно биро"

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат под назив "Акционерско друштво "Центар за автоматска обработка на податоци " п.о. с Возарци - Кавадарци I". (3262)

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за производство промет на големо и мало извоз-увоз доо: Ц - 1 " Скопје" (3271)

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија и услуги "Бијатина" доо Скопје, с Идризово" (3316)

### Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр 602201/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Цемаили Музафер, бул. "Макед. Кос. Бриг." бр.7, Скопје (3186)

Пасош бр 889997/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Нухи Асип, ул "Р Бурчевик" бр 44, Скопје. (3200)

Пасош бр 408864, издаден од УВР - Тетово на име Казими Селим, с Вешала, Тетово (3210)

Пасош бр 571939/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Ангеловски Чедомир, ул. "Скупи 5а" бр.1, М. Поток, Скопје (3215)

Пасош бр 387374, издаден од ГУВР - Скопје на име Тодоровски Ѓорѓи, бул. "АВНОЈ" бр. 39/13, Скопје.

Пасош бр 0170858, издаден од ОВР - Радовиш на име Васки Мирјанка, ул "Вардарска" бр.36, Радовиш (3221)

Пасош бр 1016535/97 на име Бафтиџари Екуран, с. Бојоци, Струга (3222)

Пасош бр 104433/93 на име Ибраими Самет, с. Камењане, Тетово (3223)

Пасош бр 132152/93, издаден од ГУВР - Скопје на име Јетиши Веџи, с Чаљане, Скопје. (3235)

Пасош бр 792668/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Фазлија Башким, ул "Вардарска" бр.45, с Трубареве, Скопје (3236)

Пасош бр 547852 на име Стојановски Дејан, ул "6-ти Април" бр 5, Куманово (3237)

Пасош бр 296954/94, издаден од ОВР - Струга на име Дервиши Минир, с Ливада, Струга. (3238)

Пасош бр 0934310, издаден од УВР - Прилеп на име Ѓорѓијоска Гордана, ул. "Јоска Јорданоски" бр 206, Прилеп (3239)

Пасош бр.0381361/94, издаден од ОВР - Веница на име Незиров Раим ул "Македонска" бб, Веница. (3242)

Пасош бр 0365597 на име Мерсимовски Ајредин, Дебар (3243)

Пасош бр 203892/94, издаден од УВР - Куманово на име Саиди Јенуз, с Лопате, Куманово. (3244)

Пасош бр 547794, издаден од УВР - Куманово на име Јовановски Љубе ул "Козјачка" бр 26, нас Доброшане, Куманово (3245)

Пасош бр. 931314/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Ендровска Гордана, ул. "Д Македонски" бр.1, Скопје (3252)

Пасош бр 155301/93, издаден од ГУВР - Скопје на име Ибраими Исни, с. Матка, Скопје. (3257)

Пасош бр 726477/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Петар Каев, бул "В.С. Бато" бр.13/1-10, Скопје.

Пасош бр 665957/95, издаден од УВР - Куманово на име Мемиши Зекир, ул "К Фетак" бр. 2 б, Куманово.

Пасош бр 359621/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Брковиќ Миле, ул. "Р. Часвец" бр.12/1-2, Скопје

- Пасош бр.330138, издаден од УВР-Велес на име Камберовски Екрем, с. Мелница, Велес. (3292)
- Пасош бр. 555212/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Металар Скендер, ул. "Челопек" бр. 4 а, Скопје.
- Пасош бр.751469/95, издаден од ГУВР- Скопје на име Георѓиев Марјан, ул. "И. Аговски" бр.7, Скопје. (3305)
- Пасош бр. 0210909, издаден од ГУВР - Скопје на име Осман Ибраим, с. Љуботен, Скопје. (3307)
- Пасош бр. 973606/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Аждари Сафет, с. Брест, Скопје. (3312)
- Пасош бр. 331948, издаден од УВР - Велес на име Муриќ Мирзет, ул. "4 Јули" бр. 78 Градско, Велес (3317)
- Пасош бр. 561924/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Тефик Османи, ул. "Шуто Оризари" бр.31/3, Скопје.
- Пасош бр. 956020/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Џемаили Авни, ул. "Б. Шабани" бр.5, Скопје.
- Пасош бр.134662, издаден од УВР- Куманово на име Дураку Беким, с. Липково, Куманово (3320)
- Пасош бр.351802/94, издаден од ГУВР-Скопје на име Поповиќ Бранислава, бул. "Ј. Сандански" бр.116/2-16, Скопје. (3343)
- Пасош бр.193477, издаден од ГУВР - Скопје на име Абдилмедит Исмани, с.Палатица, Скопје. (3367)
- Пасош бр. 0209875/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Коцевски Тони, бул. "АВНОЈ" бр.8/2-15, Скопје.
- Пасош бр.516209 на име Халили Агим, с. Чегране, Гостивар. (3398)
- Пасош бр.732273/96 на име Јонузи Башким, с. Чајле, Гостивар. (3399)
- Пасош бр.246577/94 на име Мифтари Амид, с.Порој, Тетово. (3400)
- Пасош на име Вратовска Нада, с. Д.Опгичари, Битола. (3403)
- Пасош бр.530902 на име Ибраимоски Џемаил, с. Лисичане, Кичево. (3404)
- Пасош БР. 609406 на име Масалковска Павлина, ул "Михајло Андоновски" бр. 6/40, Битола. (3406)
- Пасош бр.181452 на име Клења Изет, ул. "26-та" бр 12, Битола. (3411)
- Пасош бр.265203 на име Муадини Сабри, с.Ропалце, Куманово. (3419)
- Пасош бр.123561, издаден од УВР - Штип на име Патракилкси Коле, ул."Кукуш" бр. 16, Штип. (3422)
- Пасош бр.123562, издаден од УВР-Штип на име Патракилкси Александар, ул."Кукуш" бр.16, Штип. (3425)
- Пасош бр.335458 на име Бакиу Зилкадри, с. Чегране, Гостивар. (3431)
- Пасош бр.334345/94 на име Целили Хамзије, с. Чегране, Гостивар. (3437)
- Пасош бр.19717/93, издаден од ОВР - Струга на име Хани Фаиз, с.Велешта, Струга. (3440)
- Пасош бр.0094791, издаден од ОВР - Македонски Брод на име Миртоски Афиз, с. Пласница, Македонски Брод. (3442)
- Пасош бр.0979867, издаден од ОВР - Крива Паланка на име Гошевски Дане, с.Водањ - Смедерево. (3443)
- Пасош бр.691103 на име Иванов Иво, ул. "Ленинова" бр.87, Битола. (3444)
- Пасош бр.814429, издаден од УВР - Скопје на име Видевски Гоце, Скопје. (3457)
- Пасош бр. 216435, издаден од УВР - Охрид на име Дереванова Љубица, ул. "Кл Универз" бр. 7, Охрид.
- Чекови бр.3577470 и 3577471, од тековна сметка бр. 23037/71, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Васо Гиќовски, Скопје. (3174)
- Чекови бр. 3493121, 3403538, 3212855и 755726, од тековна сметка бр. 75522-86, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Георѓиевски Миле, Скопје.
- Чекови од тековна сметка бр.448/59 на име Брзилова Анка, Гевгелија. (3194)
- Чекови бр. 29058, 29060, 2038993, 2038995, 29059, 2038994 и 2038997, од тековна сметка бр.8042-36, издаден од Комерцијално-инвестициона банка - А.Д. - Куманово на име Бошко Зафировиќ, ул."25 Февруари" бр. 17, Куманово. (3195)
- Чекови од бр.743775 до 743781, од тековна сметка бр.2843-81 на име Павлески Горан, ул."11 Октомври" бр.23А/11, Скопје. (3212)
- Чекови од бр.16014567 до 16014572, издадени од Стопанска банка - а.д. - Скопје на име Маргарита Вагленарова, ул."Хашка" бр.4-а, Скопје. (3214)
- Чекови бр. 570-85 од бр. 741951 до 741955, од тековна сметка бр. 570-85 и л.к. 63921 на име Калевски Живко ул."Исеин Акиоски" бр. 38, Кичево. (3220)
- Чекови од бр.3940683 до 3940688, од тековна сметка бр.108733-33, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стојчевски Радислав, Скопје. (3246)
- Чекови од бр. 3072373 до 3072378 од тековна сметка бр. 118432-30, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Олга Секулиќ, Скопје. (3248)
- Чекови од бр.4169118 до 4169121, 4169124 и 4169125, од тековна сметка бр. 88788-86, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стојчевски Радислав, Скопје (3250)
- Чекови бр.15867418, 15867419, 15867420и од бр.15867421 до 15867430, од тековна сметка бр.11942-88, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Гокчев Тодорче, Скопје. (3251)
- Чекови од бр. 2554207 до 2554213, од тековна сметка бр. 127638-29, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ивановиќ Елизабета, Скопје. (3253)
- Чекови од бр. 3604431 до 3604435 и 3499650, од тековна сметка бр.32046-71, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Тренеска Верка, Скопје. (3256)
- Чекови бр. 3664889, 3664890, 3664891 и 2683898, од тековна сметка бр.15749-10, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Андонова Кристина, Скопје.
- Чекови од бр. 4164694 до 4164706 и 4164708, од тековна сметка бр. 886334-31, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ѓуроска Олгица, Скопје.
- Чекови бр. 14854750, 14854751 и 14854752, од тековна сметка бр. 43734-02, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Наумовска Анета, Скопје (3322)
- Чекови бр. 3087514, 3087515 и 3087516, од тековна сметка бр. 126594-74, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Анета Наумовска, Скопје. (3323)
- Чекови од бр. 1472433 до 1472442, од тековна сметка бр.2096/28, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Кочани на име Величков Андон, Кочани.
- Чекови од бр. 16037707 до 16037710, од тековна сметка бр.14095-63, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Митевска Соња, ул."Емил Зола" бр 3-1-6, Скопје. (3402)
- Чекови од бр. 2772241 до 2772247, издадени од Поштенска штедилница - Гостивар на име Николоски

- Стојче, ул. "Н. Паралунов" бр.209/1/3, Битола. (3456)  
 Работна книшка на име Ангелевски Маријан, Скопје.  
 Работна книшка на име Велинов Сашо, Скопје.  
 Работна книшка на име Димитриева Магда, ул. "Илинденска" бр.36, Гевгелија. (3196)  
 Работна книшка на име Лимани Азби, Скопје. (3207)  
 Работна книшка на име Камбери Наип, Скопје.  
 Работна книшка на име Стаменковска Анче, Скопје.  
 Работна книшка на име Цветковска Гордана, Скопје.  
 Работна книшка на име Амети Муамед, Скопје.  
 Работна книшка на име Шабанова Јованка, с. Стојаково, Гевгелија. (3241)  
 Работна книшка, издаден од Скопје на име Ацевска Елена, Скопје. (3249)  
 Работна книшка на име Миткова Славица, Кратово.  
 Работна книшка на име Бошева Снежана, Скопје.  
 Работна книшка на име Салије Мустафа, Скопје.  
 Работна книшка на име Зирафет Фејзула с. Копаница, Скопје. (3321)  
 Работна книшка на име Каранфиловски Александар, Скопје. (3324)  
 Воена книшка, издадена од Скопје на име Керамитчиев Благоја, Скопје. (3175)  
 Воена книшка бр. АЕ-53830, издадена од В.П. 2416 - Сарајево на име Диумитровски Воислав Борче, ул. "11 Октомври" бр. 13-2/4, Куманово. (3247)  
 Воена книшка, издадена од Скопје на име Свирев Томе, Скопје. (3288)  
 Чековна картичка бр. 0008635.24 и чекови од бр. 0003137475 до 0003137489 (15 чекови), издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Велковски Тихомир, Скопје. (3240)  
 Свидетелство за VIII одделение, издадено од О.У. "Јане Сандански" - Скопје на име Дрлишта Себахат, Скопје. (3218)  
 Свидетелство за завршена гимназија, издадено од Гимназија "Браќа Миладиновци" - Скопје на име Кордалов Трифко, нас. Драчево, Скопје. (3255)  
 Свидетелство за IV одделение, издадено од ОУ "25 Мај" Скопје на име Ибраими Ширета, Скопје. (3290)  
 Индекс бр. 24/93, издаден од Електротехнички Факултет - Скопје на име Величковски Светозар, Скопје.  
 Диплома, издадена од Гимназија "Кочо Рацин" - Велес на име Павлов Крсте, ул. "4 Јули" бр. 50 - Градско, Велес.  
 Диплома за завршено гимназија-општествена насока издадена од ЦСО "Климент Охридски" - Охрид на име Максовиќ Спасе Лилјана, ул. "М. Трајчевски" бр. 28, Ресен. (3193)  
 Диплома за средно образование, издадена од Т.У. "Цветан Димов" Скопје на име Николовска Весна, Скопје. (3216)  
 Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Михајловски Зоран, Скопје. (3199)  
 Здравствена легитимација, издадена од на име Цемаил Цемаили, Скопје. (3294)  
 Решение Уп. бр. 25-265, издадено од Секретаријат за Стопанство Центар - Скопје на име Јовица Дојчиновски, Скопје. (3293)  
 Решение бр. 11-1529, издадено од СО Чаир - Скопје на име Мемеди Шериф, Скопје. (3309)

## ОБЈАВА

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93), Заводот за статистика ги утврдува и објавува

**КОЕФИЦИЕНТИТЕ  
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 1998 ГОДИНА**

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во јануари 1998 година во однос на декември 1997 година е 0.008.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е 0.008.

3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во јануари 1998 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува 0.074.

4. Коефициентот на пораст на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на јануари 1998 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 1997 година е 0.036.

В.д. директор,  
Дончо Герасимовски, с. р.

## СОДРЖИНА

244.	Одлука за помилување на осудени лица . . .	513
245.	Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Александар Турнушев“, с. Кукуречани . . . . .	513
246.	Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Свети Климент Охридски“ во Битола . . . . .	513
247.	Решение за именување почесен конзул на Република Македонија во Канада . . . . .	513
248.	Решение за утврдување на предмети и опрема која може да се увезе без плаќање царина . . . . .	513
249.	Упатство за начинот на издавање на патните исправи и визи за странци од дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство и за начинот на водење на евиденцијата за издадените патни исправи и визи на странци . . .	548
250.	Деловник на Народниот правобранител . . .	556
251.	Одлука за определување на коефициентите за утврдување на платите, како и надоместоците и други примања на функционерот и раководните работници што ги именува и назначува Народниот правобранител . . . . .	562
252.	Заедничка листа на кандидати за пратеник во Собранието на Република Македонија од Изборната единица бр. 34 општина Кочани . . . . .	563
	<b>Исправка на Решението за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина за потребите на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина . . . . .</b>	<b>563</b>
2.	<b>Општи акти на фондовите и заводите</b> Статут на Заводот за вработување на Република Македонија . . . . .	563
	<b>Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец јануари 1998 година . . . . .</b>	<b>576</b>